



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено издаваштво 60802 603 19644

Петок, 23 јануари 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XXXVII

Цена и објект — 30 р. Аконтацијата на претплатата за 1981 год. изнесува 800 динари. Рек за рекламација 15 дена — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: Централна 650-153; Уредништво; 631-883; Служба за претплата 1-732; Телекс 117...

24.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 1 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 19 став 2 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

1. Согласно со целите утврдени со Резолуцијата за основните насоки и рамки на политиката на општествено-економски развој и за извршувањето на склучените договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година, Заедничката девизна политика за 1981 година ќе се спроведува низ:

- политиката на унапредувањето и поттикнувањето на извозот на стоки и услуги и на другите економски односи со странство;
- политиката на увозот;
- политиката на заштита на домашното производство;
- политиката на курсот на динарот;
- политиката на девизните резерви;
- политиката на кредитните односи со странство;
- политиката на усогласување на меѓусебните односи на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство;
- политиката на платнобилансните ограничувања.

Заедничката девизна политика на Југославија во 1981 година се заснова врз потребата од експанзија и постојано јакнење на извозот чијшто растеж треба да биде значително поголем од растежот на општествениот производ и потребата од натамошно јакнење на положбата на Југославија во меѓународната размена, врз доследната примена на усвоените системски решенија, како и врз остварувањето на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија за 1981 година и намалувањето на платнобилансниот дефицит.

Основни цели на Заедничката девизна политика за 1981 година првенствено се:

- промена на структурата на стопанството во корист на индустриското производство на стоки со поголема содржина на домашен труд, знаења, технологија и сустанција и со поголем нето-девизен ефект и услуги кои треба да овозможат зголемување на учеството на нашиот извоз во светскиот извоз, како и да ја подобри положбата на земјата во меѓународната поделба на трудот;
- натамошен развој на системот и на механизмите на системот на економските односи со стран-

ство врз социјалистичките самоуправни основи, така што работниците во основните организации на здружен труд да ги остваруваат своите права, обврски и одговорности во развојот на економските односи со странство и условите за траен економски и доходовен интерес за зголемување на извозот на стоки и услуги;

— подобрување на позициите на Југославија во меѓународните економски односи со јакнење на извозната и на конкурентната способност на стопанството и со позначително зголемување на југословенскиот извоз на стоки и услуги на светскиот пазар;

— намалување на степенот на задолженост на земјата во странство и обезбедување на надворешната ликвидност на потребно ниво. Задолжување на странство може да се врши првенствено за развој на материјалната основа на здружениот труд, за финансирање на предвидениот дефицит на платниот биланс и за обезбедување на потребните девизни резерви во согласност со заеднички договорената развојна политика и со платнобилансните и девизнобилансните можности на земјата;

— намалување на увозната зависност на стопанството, пред сè на подрачјето на производството на храна, енергија и на други сировини за кои постојат услови за рационално производство во земјата и на подрачјето на технологијата, а особено освојување на производството на опрема од повисоко техничко и технолошко ниво;

— постигање на поурамнотежени односи во меѓународната економска размена и намалување на дефицитот на платниот и на девизниот биланс на земјата, првенствено со подобрување на односите во трговскиот биланс со постепено зголемување на покриеноста на увозот со извоз на стоки;

— унапредување на економските односи со сите земји и региони во светот врз рамноправни основи и заемност на економските интереси, со користење на компаративните предности, со поголема урамнотеженост на економската размена по регионални подрачја и со економски најзначајните партнери. Ќе се вложуваат посебни напори за побрз и посестран развој на економските односи со неврзаните земји и со земјите во развој, пред сè со воспоставување на повисоки, посестрани и подолгорочни форми на соработка. Ќе се унапредува економската соработка со соседните земји.

Алинеја 8 на точка 1 став 3 е објавена во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Увозот на стоки и услуги во 1981 година ќе се усогласи со извозот на стоки и со нестоковните девизни приливи, а во рамките утврдени со Проекцијата на платниот биланс на Југославија и со Проекцијата на девизниот биланс на Југославија.

Став 5 на точка 1 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Ќе биде забрзано склучувањето на самоуправни спогодби според член 67 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, со кои се определува учеството на основните и на другите организации на здружен труд во девизите

стечени со заедничка производствена, финансиска или со друга соработка, а особено кога се работи за форми на потрајна соработка, во сразмера со придонесот што работниците на овие организации го даде за стекнување на девизите. Исто така ќе биде забрзано склучувањето на самоуправниите спогодби според член 68 на тој закон, врз основа на здружување на труд и средства. При тоа е неопходно со мерките на текуштата економска политика да се остваруваат економски и други услови заради забрзување на склучувањето на самоуправниите спогодби.

Републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство, стопанските комори и другите носители на економска соработка со странство, треба да го поттикнуваат склучувањето на самоуправниите спогодби.

Во 1981 година стриктно ќе се следи остварувањето на платниот биланс на Југославија и на платнобилансните позиции на републиките и платнобилансните позиции на покраините и на девизниот биланс на Југославија и девизнобилансните позиции на републиките и девизнобилансните позиции на покраините.

Развојот на економските односи со странство бара основните и други организации на здружен труд и другите носители на економската соработка со странство непрестајно да ги усовршуваат своите програми за натамошно унапредување на соработката со одделни подрачја и земји. При тоа треба особено да тргнуваат од усогласените планови на економските односи со странство, усогласените планови на приливот и одливот на девизите и усогласените планови на кредитните односи со странство.

Со соодветни активности и со мерките на економската политика треба да се обезбеди поинтензивна соработка со земјите во развој и поголемо учество на Југославија во економските односи со тие земји. Во економските односи со развиените западни држави тежиштето на активноста ќе биде врз зголемување на степенот на покриеноста на увозот на стоки со извоз на стоки и врз натамошно развивање на повисоки форми на стопанска соработка. Во рамнатата со социјалистичките земји ќе продолжи зголемувањето на размената и подобрувањето на нејзината структура. Побрзо ќе се развива меѓусебната соработка со соседните земји и во тие рамки и натаму ќе се зајакнува пограничната стопанска соработка.

Став 11 на точка 1 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Заради остварување на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во Единствената проекција на Платниот биланс на Југославија и Единствената проекција на девизниот биланс на Југославија за 1981 година се утврдува 28 февруари 1981 година како рок до кој републиките и автономните покраини ќе го склучат договорот од член 32 став 2 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

Се утврдува 31 март 1981 година како рок до кој надлежните републички односно покраински органи и самоуправниите интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини ќе склучат општествен договор од член 32 став 3 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, за 1981 година.

Во 1981 година ќе продолжи преобразувањето на надворешнотрговската мрежа во земјата и во странство во правец на поцврсто доходно поврзување на производствените организации на здружен труд и во правец на поорганизирано, поефикасно и порационално настапување на странските пазари, што ќе придонесе за поголем извоз на стоки и услуги.

Унапредувањето на извозот врз трајни основи треба да се поттикнува со кредитно-монетарната политика, со политиката на даноците и придонесите, со политиката на цените, со курсот на динарот, со инвестиционата политика, со вкупната политика на економските односи со странство и со други мерки на економската политика.

Политика на унапредување и поттикнување на извозот на стоки и услуги и на други форми на економските односи со странство

Ст. 1, 2 и 3 на точка 2 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство најдоцна до 31 јануари 1981 година ќе се усогласи самоуправниите спогодби за поттикнување на приливот на девизи од извозот на стоки и услуги на самоуправниите интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини.

Во согласност со основните определби на политиката на економска стабилизација, унапредувањето на извозот во стопанскиот развојот и во размената со странство мора да добие приоритетно значење. Извозот треба да ги определува увозот, задолжувањето во странство, политиката на инвестициите и другите сегменти на економската политика.

Ориентацијата на организациите на здружен труд на траен извоз на стоки и услуги и зголемувањето на девизниот прилив ќе се поддржува, покрај со мерките од надворешнотрговскиот и девизниот систем, и со други мерки на даночната и на кредитната политика, со давање на поголема поддршка на извозот, особено на извозот на опрема, бродови, храна и на други земјоделски производи, и на изведувањето на инвестициони работи во странство.

Ќе продолжи преобразувањето на фондовите за унапредување на производството и извозот на земјоделски производи врз доходни односи со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд од агроиндустрискиот комплекс.

Силно поттикнување на извозот ќе се остварува и со здружување на труд и средства врз доходни основи заради заедничко остварување на поголем девизен прилив.

Став 9 на точка 2 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Производството на земјоделски и на прехранбени производи во усогласените биланси, утврдено над домашните потреби, може слободно да се насочува во извоз.

Став 11 на точка 2 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Политика на увозот

3. Со политиката на увозот во 1981 година првенствено ќе се обезбедат потребите на производството утврдени со Резолуцијата за основните насоки и рамки на политиката на општествено-економскиот развој и за извршувањето на склучените договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година, а во согласност со платнобилансните и девизнобилансните можности на земјата утврдени во проекцијата на платниот биланс на Југославија и проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1981 година, по динамика која нема да ја нарушува надворешната ликвидност на земјата.

Ст. 2 и 3 на точка 3 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Увозот на стоки и услуги мора да биде во согласност со извозот и со нестоковниот девизен прилив и во рамките утврдени во Проекцијата на плат-

ниот биланс на Југославија и во платнобилансните позиции на републиките и платнобилансните позиции на автономните покраини, со тоа што дефицитот на платниот биланс да биде помал отколку во 1980 година. Во остварувањето на политиката на увозот потребно е да се обезбеди: во рамките на увозот на репродукционен материјал да му се даде приоритет на увозот на сировини и репродукционен материјал што се од битно значење за зголемување на индустриското производство, за зголемување на производите за извоз и за задоволување на потребите на домашниот пазар. На увозот на сурова нафта и на деривати на нафта и на јаглен за коксирање ќе му биде обезбеден приоритет во остварувањето на платнобилансните позиции и во обезбедувањето на ликвидни девизни средства. Во увозот на стоки за широка потрошувачка ќе се обезбеди увоз на стоки што е од битно значење за потребите на населението, а посебно на лекови и медицински материјал што не се произведуваат во земјата и на стоки што ќе придонесат за намалување на одливот на девизите од населението.

Врз основа на самоуправните спогодби што основните и други организации на здружен труд ќе ги склучат во рамките на републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство во согласност со единствените критериуми од член 71 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, ќе се обезбеди обемот и условите за плаќање на увозот на стоки и услуги и на другиот одлив на девизи, како и критериумите и постапките за остварување на правата на задолжување во странство според член 141 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, да бидат усогласени со пропорциите утврдени во проекциите на платнобилансните позиции и во проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија.

Ќе се подобри досегашниот механизам на следењето на остварувањето на проекцијата на платниот биланс на Југославија и на платнобилансните позиции на републиките и покраините во правец на последно спроведување на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, со тоа што за утврдување на обемот и за остварување на динамиката на проекциите на платнобилансните позиции на републиките и на покраините да бидат одговорни, пред сè, самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и покраините, а основа за определување на динамиката да бидат претходно склучените самоуправни спогодби и усогласените планови на организациите на здружен труд.

До крајот на јуни 1981 година, Сојузниот извршен совет ќе го проучи концептот и ќе ја оцени можноста за преминување од физичко билансирање на извозот и увозот на следење на девизниот прилив и одлив, т.е. на стварните девизни текови на организациите на здружен труд и за тоа ќе му поднесе извештај на Собранието на СФРЈ.

На организациите на здружен труд на кои со акт на орган на федерацијата извозот исклучително им е ограничен или забранет, ќе им се обезбеди компензација во согласност со член 22 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство. Со одлуката за Единствената проекција на платниот биланс на Југославија ќе се регулира прашањето на обезбедувањето на средства за девизна компензација. До 31 март 1981 година ќе се утврдат критериумите и механизмите за признавање на правото на компензација, за утврдување на височината на компензацијата и за обезбедување на девизи за остварување на тие права.

Политика на заштита на домашното производство

4. Основен вид на заштита на домашно производство е царинската заштита, а со политиката на заштита на домашното производство и на развојот на технологијата треба да се овозможи позитивно влијание од странскиот пазар врз домашното стопанство, првенствено врз зголемување на продуктивноста на трудот и јакнење на другите квалитативни фактори на стопанисувањето. Со нивото на царинската заштита треба да се компензира толерантната разлика во продуктивноста на трудот помеѓу домашните и странските производители и за таа цел да се разработи целосен систем на царинската политика врз селективна основа со која ќе се обезбеди соодветна заштита на домашното производство и на технологијата во согласност со основните правци на развојната политика и со нивото на сопствениот технолошки развој.

За подготвување на стоките што се извезуваат ќе се разработи механизам за враќање на царината за одделни групации во рамките на гранките со тоа што ќе се обезбеди враќање на царината во ниво кое претставува просек на царинското оптоварување, односно на групацијата во претходната година или во последната година за која се располага со податоци.

Ефектите на заштитата кои во структурата на цената на трошоците на производството на стоките што се извезуваат се јавуваат како последица од посебни увозни оптоварувања (такси и сл.) Ќе им се враќаат на организациите на здружен труд на исти начин како и царината.

Во првата половина на 1981 година ќе се донесе посебен пропис со кој ќе се регулира системот на заштита на производството на земјоделски и на прехранбени производи со воведување на лизгави прелесмаши.

Во 1981 година ќе почне процес на поедноставување на инструментите на стоковниот режим со кои се регулираат тековите на увозот во смисла на реализацијата на начелото дека увозот во основа е слободен.

Ограничувања во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги ќе бидат воведени само врз основа на договор на федерацијата, републиките и автономните покраини, со донесување на посебни мерки и ограничувања во финансиските и текуштите трансакции. Стоковниот режим не може да биде основа за платнобилансни ограничувања.

Отворањето на пазарот за влијание од странската конкурентска понуда треба да влијае врз зголемување на продуктивноста на трудот, економичност на работењето и барање на сопствени технолошки и други решенија.

Политика на курсот на динарот

5. Заради остварувањето на целите и задачите на економската политика во областа на економските односи со странство и општата политика на стабилизација на стопанските движења утврдена со Резолуција за основните насоки и рамки на политиката на општествено-економскиот развој и за извршувањето на склучените договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година, ќе се спроведува политика на реалниот и единствениот курс на динарот. Со спроведувањето на политиката на реалниот и единствениот курс на динарот, ќе се влијае врз обезбедување услови за одржување и подобрување на конкурентноста на организациите на здружен труд на меѓународниот пазар на стоки и услуги, рационализација на увозот и одржување на ликвидноста на земјата во меѓународните плаќања.

Ст. 2 и 3 на точка 5 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Народната банка на Југославија ќе врши интервенции на девизниот пазар во согласност со насоките за остварување на политиката на курсот на динарот што ќе ги утврди Собранието на СФРЈ и со единствената методологија за формирање, следење и спроведување на курсот на динарот, водејќи сметка за меѓувладините односи што се формираат на странските девизни пазари.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини до крајот на јануари 1981 година поблиску ќе ја разработат единствената методологија за формирање, следење и спроведување на политиката на курсот на динарот.

Ст. 6 и 7 на точка 5 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини систематски ќе го следат движењето во размената со странство, како и меѓувалутните промени во светот што се од значење за спроведувањето на утврдената политика на курсот на динарот и ќе ги известуваат надлежните органи за нејзиното спроведување.

Политика на девизните резерви

6. Со политиката на девизните резерви во 1981 година ќе се обезбедува ликвидноста во плаќањата спрема странство.

Ст. 2 и 3 на точка 6 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Банките и организациите на здружен труд ќе поттикнуваат поврзување на организациите на здружен труд заради заедничко стекнување на девизи или изнесување на девизи на девизниот пазар.

Народната банка на Југославија ќе води политика на одржување на оптималната валутна структура на девизните резерви.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини систематски ќе го следат спроведувањето на утврдената политика на девизните резерви и за тоа ќе ги известуваат Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ. Ако Народната банка на Југославија оцени дека настанале околности што го загрозуваат остварувањето на политиката на девизните резерви ќе ги известат за тоа Сојузниот извршен совет и ќе предложи соодветни мерки.

Кредитни односи со странство

7. Врз основа на Резолуцијата за основните насоки и рамки на политиката на општествено-економскиот развој и за извршувањето на склучените договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година, заради реализација на проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија, потребно е да се обезбеди поефикасно и порационално остварување на финансиската сработка со странство заради задоволување на потребите на стопанскиот развој на земјата.

Став 2 на точка 7 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Заради поусогласено регионално задолжување да се зајакнува соработката со неврзаните земји и со другите земји во развој, со социјалистичките и со другите развиени земји и при тоа ќе се обезбеди поусогласена и поцелесобразна диверсификација на задолжувањата во странство.

Се утврдува 31 март 1981 година како рок до кој социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини треба да постигнат договор

за критериумите за насочување и користење на дополнителни странски средства, односно за критериумите за склучување на кредити во странство и давање на кредити на странство за периодот од 1981 до 1985 година, како и договор за распоредот на странските средства на републиките и на автономните покраини во рамките на договорените критериуми.

Став 5 на точка 7 е објавен во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Републиките и автономните покраини низ договорените критериуми ќе обезбедат селективно насочување на странските кредити.

Ст. 7 и 8 на точка 7 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Ќе се утврдат критериумите и условите под кои банките можат да склучуваат и да користат краткорочни кредити во странство кои ќе бидат во согласност со политиката утврдена во проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1981 година. Критериумите и условите ќе ги донесе Народната банка на Југославија во соработка со здружението на банки на Југославија, со согласност од Сојузниот извршен совет.

Потребно е и натаму да се унапредува кредитно-финансиската соработка со меѓународните и со регионалните финансиски институции кои во таа соработка можат да имаат посебно значење за развојот на југословенското стопанство, а посебно со Меѓународната банка, Европската инвестициона банка, Меѓународната финансиска корпорација и со Меѓународната инвестициона банка.

Неопходно е користењето и повлекувањето на странските средства да се направат поефикасни и инвестиционата изградба и активирањето на објектите да се забрза со истовремено унапредување и користење на методот на кофинансирање од средствата на Меѓународната банка за обнова и развој. На тој начин би се остварило пошироко меѓународно учество во финансирањето на крупните проекти на домашното стопанство.

Потребно е навремено да се изврши подготвување на инвестиционите проекти во земјата кои би се финансирале од средства на Меѓународната банка во периодот од 1981 до 1985 година и навремено да се донесе договор за распоредот на правата на задолжување во странство на републиките и автономните покраини, за остварување на договорената политика на развојот од 1981 до 1985 година.

Ст. 13 и 14 на точка 7 се објавени во „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило.

Во 1981 година доследно ќе се применува општествениот договор и Самоуправната спогодба за организирано настапување на меѓународниот пазар на капиталот, а посебно:

1) конзорцијално настапување на домашни лица на меѓународниот пазар на капиталот дополнето со подобро меѓусебно известување, интензивно договарање за усогласување на времето и формите на настапувањето, со поцврсто договарање за единствени услови, за критериумите на задолжување во единствена документација;

2) обезбедување на адекватна динамика на задолжувањето која исклучува многу голема кредитна побарувачка во истиот временски период;

3) дисперзија на задолжувањата по земјите односно по националните пазари, со поголемо користење на кредити врзани за експортно финансирање на земјите преку кои се остварува купување на опрема;

4) обединување на набавките за одделни организации на здружен труд или за одделни видови опрема, со склучување на рамковни долгорочни кредитни линии, или на други видови и форми на кредити.

Усогласување на меѓусебните односи на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини

8. Со усогласување на меѓусебните односи во планирањето, спроведувањето и остварувањето на заедничките цели на политиката на економските односи со странство, републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство ќе обезбедат остварување на целите и задачите на заедничката девизна политика на Југославија во 1981 година и извршување на проекциите на платнобилансните и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс на Југославија и единствената проекција на девизниот биланс на Југославија.

Во рамките на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и автономните покраини, особено внимание ќе биде посветено на изнаоѓањето конкретни мерки со кои ќе се создаваат услови здружениот труд непосредно да ги насочува тековите на економските односи со странство. Со таа цел републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство во Интервенатна заедница на Југославија за економски односи со странство ги усогласуваат своите односи со што ќе обезбедат:

1) основните организации на здружен труд, како носители на правата и обврските во областа на економските односи со странство, своето право на увоз да го остваруваат во непосредна зависност од приносните постигнати во резултатите на извозот;

2) основните организации на здружен труд да можат обврските на плаќањата спрема странство да ги вршат пред сè со девизи остварени со непосредно или со посредно учествување во извозот на стоки и услуги и со здружени девизи во согласност со Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, а по исклучок со купување на девизи на девизниот пазар и во рамките на расположивите девизни средства да ги планираат и реализираат своите права и обврски во областа на економските односи со странство;

3) основните организации на здружен труд непосредно да учествуваат во подготвувањето и следењето на извршувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и единствената проекција на девизниот биланс на Југославија.

Платнобилансни ограничувања

9. Ако во извршувањето на проекциите на платнобилансните позиции и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во единствената проекција на платниот и девизниот биланс на Југославија дојде до отстапувања, за што надлежните републички и покраински органи ги известуваат самоуправните интересни заедници за економски односи со странство, надлежните републички и покраински органи се должни да преземат соодветни мерки за воспоставување на односите утврдени со тие проекции.

Ако во текот на годината позначително не се остваруваат целите на заедничката девизна политика и на пропорциите на Единствената проекција на платниот биланс и Единствената проекција на девизниот биланс на Југославија за 1981 година, со договор на федерацијата, републиките и автономните покраини, првенствено ќе се преземаат мерки за економски оправданиот прилив на девизи, како и мерки за ограничување на плаќањата со странство предвидени со член 178 од Законот за девиз-

ното работење и за кредитните односи со странство, со тоа што мерките за ограничување да се разликуваат по републиките и автономните покраини зависно од остварувањето на нивните проекции на платнобилансните позиции.

Формите и видовите на платнобилансните ограничувања непосредно ќе зависат од остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во Единствената проекција на платниот биланс и Единствената проекција на девизниот биланс на Југославија за 1981 година.

Врз основа на единствено договорените критериуми што ќе се донесат до 31 јануари 1981 година републиките односно автономните покраини ќе воведуваат ограничувања заради спречување на отстапувања од договорените квантификации во својата платнобилансна позиција.

При разгледувањето на анализите и информациите за стопанските движења, Сојузниот извршен совет врз основа на оствареното салдо на извозот и увозот на стоки и услуги во единствената проекција на платниот биланс и единствената проекција на девизниот биланс на Југославија и во проекцијата на платнобилансните позиции и проекцијата на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини ќе утврдува дали настанале растројувањата од член 177 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

Ако во извршувањето на проекцијата на платнобилансните позиции и проекцијата на девизнобилансните позиции на одделна република односно автономна покраина во Единствената проекција на платниот биланс и Единствената проекција на девизниот биланс на Југославија за 1981 година дојде до отстапувања, а договорот од член 178 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство не се донесе навремено, Сојузниот извршен совет ќе пропише соодветни мерки врз основа на член 179 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство. При тоа ќе ги има предвид и конјунктурните движења на определени производи во извозот, како и други околности во врска со можностите за извоз.

10. Федерацијата, републиките и автономните покраини ќе обезбедат такъв систем на информирање со кој ќе биде обезбедено посфичасно и постојано следење на остварувањето на усогласените планови на економските односи со странство на сèкоја одделна основна и друга организација на здружен труд, на проекциите на платнобилансните и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини и на федерацијата во Единствената проекција на платниот биланс и Единствената проекција на девизниот биланс на Југославија за 1981 година врз единствени основи.

Сојузниот извршен совет најдоцна до 30 септември 1981 година ќе му поднесе на Собранието на СФРЈ извештај за остварувањето на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1981 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 323
30 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с.р.

25.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за привремена забрана на располагање со општествените средства за финансирање на нестопанските и непроизводствените инвестиции во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ИЗНОСОТ НА НЕПОТРОШЕНАТА АМОРТИЗАЦИЈА ПРЕСМЕТАНА ЗА 1980 И 1981 ГОДИНА ПО МИНИМАЛНИТЕ СТАПКИ ПРОПИШАНИ СО СОЈУЗЕН ЗАКОН

Член 1

Корисниците на општествени средства го утврдуваат износот на непотрошената амортизација пресметана за 1980 и 1981 година по минималните стапки пропишани со сојузен закон, на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Под амортизација пресметана по минималните стапки пропишани со сојузен закон се подразбира амортизацијата што се пресметува по стапките утврдени во чл. 35 и 36 на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76).

Член 3

Корисникот на општествени средства износот на непотрошената амортизација од 1980 година, пресметан во согласност со Правилникот за начинот на утврдувањето на износот на непотрошената амортизација пресметана по минималните стапки пропишани со закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/80) и износот на амортизацијата за 1981 година, пресметан по минималните стапки пропишани со сојузен закон, како и користењето на така пресметаната амортизација за плаќање на набавената опрема и за плаќање на други обврски, ги искажува на посебно аналитичко konto во рамките на контото 100 — Жирометка, односно на контото 080 — Парични средства за заедничка потрошувачка за други потреби.

Член 4

Кај органите и организациите на општествено-политичките заедници и на државните органи и кај општествено-политичките и општествените организации кај кои, врз основа на прописи на републиката, односно автономната покраина, односно на прописи на Сојузниот извршен совет амортизацијата е одложена или амортизацијата се пресметува по помали стапки, под непотрошена амортизација пресметана за 1981 година, во смисла на овој правилник, се подразбира износот на средствата за замена, односно набавка на опрема обезбеден во 1981 година, а најмногу до износот што одговара на исправката на вредноста на опремата искажана како основни средства, пресметана за 1981 година по стапките од чл. 35 и 36 на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства.

Член 5

Корисникот на општествени средства, кон налогот за плаќање на набавената опрема, поднесува до надлежната служба на општественото книговодство и извод за состојбата на посебното аналитичко konto од член 3 на овој правилник, односно пресметка во согласност со член 4 на овој правилник, како доказ за износот на непотрошената амортизација пресметана по минималните стапки пропишани со сојузен закон.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-206

9 јануари 1981 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

26.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“ број 293 од 16 декември 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/919

31 декември 1980 година

Белград

Заменик
сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

27.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77) и член 18 став 2 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77) претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1981 ГОДИНА

1. Височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година се зголемува во 1981 година за 30,3% и изнесува 8.314 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 39/1-81

13 јануари 1981 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Милан Вукасовиќ, с. р.

28.

Брз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр 58/73), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА И НАЗИВИ, СО ПРОМЕНЕТ СОСТАВ И РЕЖИМ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 АВГУСТ 1980 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 август 1980 година, дадено е одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање во промет на лекот
1	2	3	4	5	6
1	ALDOMET (Methyldopum)	таблети, 50 x 250 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек“ — Товарна фармацевтских и кемичних izdelkov — Љубљана	05-5221/1-79 од 18. I 1980.
2	ALDOMET (Methyldopum)	таблети, 500 x 250 mg	„	„	05-5220/1-79 од 18. I 1980.
3	ALKORNIN (Dihydroergotoxinum)	инјекции, 30 x 1 ml по 0,3 mg	„	„Алкалоид — Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	05-5319/1-79 од 21. II 1980.
4	ALKORNIN (Dihydroergotoxinum)	таблети, 30 x 1 mg	„	„	05-5317/1-79 од 21. II 1980.
5	ALKORNIN (Dihydroergotoxinum)	таблети, 20 x 1,5 mg	„	„	05-5316/1-79 од 21. II 1980.
6	ALKORNIN (Dihydroergotoxinum)	капки, шишенце од 50 ml	„	„	05-5318/1-79 од 21. II 1980.
7	ALTHAFA RADIX (Корен од бел слез, Ph Jug. III)	кутија 50 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Далмацијабиље“ — Фармацеутско-кемиска производња — Дубровник	05-6899/1-79 од 26. V 1980.
8	ALTRAMET (Cimetidinum)	инјекции, 10 x 2 ml по 200 mg	Може да се издава само на рецепт од лекар специјалист од соодветна гранка на меницината	„Лек“ — Товарна фармацевтских и кемичних izdelkov — Љубљана	05-1464/1 од 17. IV 1980.
9	ALTRAMET (Cimetidinum)	дражеи, 35 x 200 mg	„	„	05-1467/1 од 17. IV 1980.
10	ALTRAMET (Cimetidinum)	дражеи, 50 x 200 mg	„	„	05-1465/1 од 17. IV 1980.
11	ALTRAMET (Cimetidinum)	дражеи, 150 x 200 mg	„	„	05-1466/1 од 17. IV 1980.
12	ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 35 x 200 mg	„	„	05-5676/1 од 28. I 1980.
13	ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 50 x 200 mg	„	„	05-5675/1-79 од 28. I 1980.

1	2	3	4	5	6
14 ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 150 x 200 mg	Може да се издава само на рецепт од ле- кар специјалист од соодветна гранка на медицината	„Лек“ — Товарна фа. цветских ин ке- мичних izdelkov — Љубљана		05-5677/1-79 од 28. I 1980.
15 AMOKSICILIN (Amoxycillinum)	капки са деца, 10 ml суспензии	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„		05-5377/1-79 од 29. I 1980.
16 AMOKSICILIN (Amoxycillinum)	капсули, 8 x 250 mg	„	„		05-5374/1-79 од 18. I 1980.
17 AMOKSICILIN (Amoxycillinum)	капсули, 16 x 250 mg	„	„		05-5375/1-79 од 18. I 1980.
18 AMOKSICILIN (Amoxycillinum)	капсули, 100 x 250 mg		„		05-5376/1-79 од 18. I 1980.
19 AMOKSICILIN (Amoxycillinum)	суспензија, 60 ml		„		05-5378/1-79 од 29. I 1980.
20 BELOMET (Cimetidinum)	инјекции, 10 x 2 ml по 200 mg		„Подравка-Белупо“ — Радна организација производње и прера- де хемијских произ- вода — Копривница		05-1460/1 од 17. IV 1980.
21 BELOMET (Cimetidinum)	таблети, 35 x 200 mg		„		05-1461/1 од 17. IV 1980.
22 BELOMET (Cimetidinum)	таблети, 50 x 200 mg	„	„		05-1462/1 од 17. IV 1980.
23 BELOMET (Cimetidinum)	таблети, 150 x 200 mg	„	„		05-1463/1 од 17. IV 1980.
24 BEROTEC (Fenoteroli bromi- dum)	раствор за инхалација 0,1%, 20 ml	„	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац		05-4651/1-78 од 4. IV 1980.
25 BEROTEC (Fenoteroli bromi- dum)	сируп, 250 ml	„	„		05-4650/1-78 од 4. IV 1980.
26 BEROTEC (Fenoteroli bromi- dum)	таблети, 60 x 2,5 ml		„		05-4648/1-78 од 4. IV 1980.
27 BETADINE (Повидон-јод)	аеросол спреј, 85 ml	Може да се издава, и без лекарски рецепт, фармацевтска, коз- метичка индустрија — Скопје	„Алкалоид“ — Хемис- ка фармацевтска, коз- метичка индустрија — Скопје		05-721/1 од 25. II 1980.
28 BETADINE (Повидон-јод)	раствор, 100 ml	„	„		05-718/1 од 25. II 1980.
29 BETADINE (Повидон-јод)	раствор, 500 ml	„	„		05-717/1 од 25. II 1980.
30 BETADINE (Повидон-јод)	раствор за чистење и дезинфек- ција на кожата, 100 ml	„	„		05-1435/1 од 18. IV 1980.
31 BETADINE (Повидон-јод)	раствор за чистење и дезинфек- ција на кожата, 500 ml	„	„		05-1434/1 од 18. IV 1980.

1	2	3	4	5	6
32 BETADINE (Повидон-јод)	раствор за чистење и дезинфек- ција на кожата, 1 l	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Алкалоид“ — Хемис- ка, фармацевтска, коз- метичка индустрија — Скопје	05-1433/1 од 18. IV 1980.	
33 BETADINE (Повидон-јод)	раствор за чистење и дезинфек- ција на ко- жата 5 l	„	„	05-1432/1 од 18. IV 1980.	
34 BONEDOR (Barii sulfas)	суспензија, 3 l	„	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичких изделков — Љубљана	05-5228/1-79 од 26. II 1980.	
35 CAPSICUM	фластер на фланел, 18 x 11 cm	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Тосама“ — Товарна санитетна материја- ла — Домжале	05-1286/1 од 3. VI 1980.	
36 CAPSICUM	фластер на платно, 18 x 11 cm	„	„	05-1285/1 од 3. VI 1980.	
37 CHAMOMILLAE FLOS (Цвет од камилица, Ph Jug. III)	кутија, 30 g	„	„Далмацијабиље“ — Фармацеутско-кемиј- ска производња — Дубровник	05-6901/1-79 од 28. V 1980.	
38 CIMETIDIN (Cimetidinum)	таблети, 50 x 200 mg	Може да се издава само на рецепт од ле- кар специјалист од соодветна гранка на медицината	„Галеника“ — Фар- мацеутско - хемијска индустрија — Бео- град-Земун	05-1602/1 од 6. V 1980.	
39 CIMETIDIN (Cimetidinum)	инјекции, 10 x 2 ml по 200 mg	„	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-1214/1 од 14. IV 1980.	
40 CIMETIDIN (Cimetidinum)	таблети, 30 x 200 mg	„	„	05-1180/1 од 14. IV 1980.	
41 CIMETIDIN (Cimetidinum)	таблети, 50 x 200 mg	„	„	05-1212/1 од 14. IV 1980.	
42 CIMETIDIN (Cimetidinum)	таблети, 150 x 200 mg	„	„	05-1213/1 од 14. IV 1980.	
43 CODACYL	таблети, 10 таблети	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	05-6486/1-79 од 17. I 1980.	
44 CORDARONE (Amiodaroni chloridum)	инјекции, 5 x 150 mg	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-3726/1-78 од 17. I 1980.	
45 CORDARONE (Amiodaroni chloridum)	инјекции, 50 x 150 mg	„	„	05-3727/1-78 од 17. I 1980.	
46 DOKSICIKLIN (Doxycyclini chloridum)	таблети, 6 x 100 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Подравка-Белупа“ — Радна организација производње и прера- де кемијских произ- вода — Копривница	05-4753/1-79 од 30. I 1980.	

1	2	3	4	5	6
47 DOCSICIKLIN (Doxycyclini chloridum)	таблети, 25 x 100 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт		„Подравка-Белупо“ — Радна организација производње и прераде кемијских производа — Копривница	05-4754/1-79 од 30. I 1980.
48 DOCSICIKLIN (Doxycyclini chloridum)	таблети, 100 x 100 mg		„	„	05-4755/1-79 од 30. I 1980.
49 EPHETUSSIN	сируп, 200 ml			„Плива“ — Фарма- цеутска кемијска, прехранбена и козме- тичка индустрија — Загреб	05-4785/1-79 од 19. II 1980.
50 ESPERSON (Desoxymetasonum)	лосион, 20 ml			„Југоремедија“ — Фа- брика лекова у саста- ву ИПК „Серво Ми- хаљ“ — Зрењанин	05-4737/1-79 од 19. II 1980.
51 FLAGYL (Metronidazolium)	супозито- рији, 12 супоз.			„Алкалоид“ — Хемис- ка, фармацевтска, коз- метичка индустрија — Скопје	05-538/1 од 21. IV 1980.
52 FLAGYL (Metronidazolium)	таблети, 20 x 400 mg		„	„	05-537/1 од 21. IV 1980.
53 GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 50 x 2 ml по 20 mg	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд. По исклучок, лекот мо- же да се издава и на рецепт од лекар ако е назначено дека лице- то претходно било лекувано со овој лек во здравствена орга- низација на здружен труд		„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин гостинство — ТОЗД ИСИС — Ново Место	05-4978/1-79 од 18. I 1980.
54 GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 10 x 1 ml по 40 mg		„	„	05-4976/1-79 од 18. I 1980.
55 GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 50 x 1 ml по 40 mg		„	„	05-4979/1-79 од 18. I 1980.
56 GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 50 x 2 ml по 80 mg		„	„	05-4977/1-79 од 18. I 1980.
57 GERUCIM (Cimetidinum)	таблети, 35 x 200 mg	Може да се издава само на рецепт од ле- кар специјалист од соодветна гранка на медицината		„Плива“ — Фармаце- утска, кемијска, прех- рамбена и козметичка индустрија — Загреб	05-1468/1 од 17. IV 1980.
58 GERUCIM (Cimetidinum)	таблети, 50 x 200 mg		„	„	05-1469/1 од 17. IV 1980.
59 GERUCIM (Cimetidinum)	таблети, 100 x 200 mg		„	„	05-1470/1 од 17. IV 1980.
60 HALDOL (Haloperidolum)	капки, 30 ml	Може да се употребу- ва само стационарни здравствени органи- зации на здружен труд		„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-3821/1-78 од 14. I 1980.

1	2	3	4	5	6
61 HALDOL (Haloperidolum)	капки, 100 ml	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени ор- ганизации на здру- жен труд	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-3822/1-78 од 14. I 1980.	
62 HALDOL (Haloperidolum)	таблети, 30 x 10 mg	„	„	05-3823/1-78 од 17. I 1980.	
63 HALDOL (Haloperidolum)	таблети, 100 x 10 mg	„	„	05-3824/1-78 од 14. I 1980.	
64 IBUPROFEN (Ibuprofenum)	дражеи, 30 x 400 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Подравка-Белупо“ — Радна организација производње и прера- де кемијских произ- вода — Копривница	05-6482/1-79 од 19. II 1980.	
65 INSULIN	инјекции, 40 i. j., 10 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	05-1052/1 од 12. III 1980.	
66 INSULIN	инјекции, 40 i. j., 10 ml	„	„Плива“ — Фарма- цеутска, кемијска, прехранбена и коз- метичка идустрија — Загреб	05-1052/1 од 12. III 1980.	
67 INSULIN SEMILENTE	инјекции, 40 i. j., 10 ml	„	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	05-1055/1 од 12. III 1980.	
68 INSULIN ULTRALENTE	инјекции, 40 i. j., 10 ml	„	„	05-1056/1 од 12. III 1980.	
69 INSULIN ZINCO PROTAMINATUM	инјекции, 40 i. j., 10 ml	„	„Плива“ — Фарма- цеутска, кемијска, прехранбена и коз- метичка индустрија — Загреб	05-1053/1 од 12. III 1980.	
70 ISOFAN-INSULIN (Insulin NPH)	инјекции, 40 i. j., 10 ml	„	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	05-1057/1 од 12. III 1980.	
71 JUSOTAL (Sotaloli chloridum)	таблети, 100 x 80 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Здравље“ — Фабри- ка фармацеутских и хемијских производа — Лесковац	05-1030/1 од 11. III 1980.	
72 JUSOTAL (Sotaloli chloridum)	таблети, 500 x 80 mg	„	„	05-1031/1 од 11. III 1980.	
73 JUSOTAL (Sotaloli chloridum)	таблети, 50 x 160 mg	„	„	05-1033/1 од 11. III 1980.	
74 JUSOTAL (Sotaloli chloridum)	таблети, 500 x 160 mg	„	„	05-1032/1 од 11. III 1980.	
75 LASDOL (Lysini acetylsalicylas)	инјекции, 20 пишен- ца сува супстанција	„	„Срболек“ — Радна организација за меди- цинско снабдевање — Београд	05-779/1 од 22. IV 1980.	

1	2	3	4	5	6
76 LIDAPRIM	суспензија за перорална употреба за деца, 100 ml	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Алкалоид“ — Хе- миска, Фармацевт- ска, козметичка ин- дустрија — Скопје	05-1963/1 од 28. V 1980.	
77 MENTHAE PIPER- TAE FOLIUM (Лист од питома на- на Ph Jug. III)	кутија. 50 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Далмацијабиље“ — Фармацеутско-кемиј- ска производња — Дубровник	05 6900/1-79 од 26. V 1980.	
78 MODURETIC	таблети, 40 табл.	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	05-5219/1 од 18. I 1980.	
79 MULTI-SANOSTOL	сируп, 200 g		„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-5744/1-79 од 17. I 1980.	
80 NATOXINE (Digoxinum)	капки, 30 ml	„	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	05-5325/1-79 од 28. I 1980.	
81 OSPEN 1000 (Phenoxymethyl- penicillinum)	таблети, 30 x x 1.000.000 i. j	„	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-4700/1-79 од 18. I 1980.	
82 OSPEN 1500 (Phenoxymethyl- penicillinum)	таблети, 30 x x 1.500.000 i. i.	„	„	05-4061/1-79 од 18. I 1980.	
83 PLINHEPAN	таблети, 50 табл.	„	„Плива“ — Фармаце- утска, кемијска, пре- храмбена и козме- тичка индустрија — Загреб	05-3666/1-79 од 7. I 1980.	
84 PLIVALGIN	таблети, 10 табл.	„	„	05-781/1 од 18. III 1980.	
85 PLIVALGIN	таблети, 500 табл.	„	„	05-782/1 од 18. III 1980.	
86 SANOSTOL	сируп, 200 g	„	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-5730/1-79 од 17. I 1980.	
87 SINEPRES	дражеи, 50 драж	„	„Лек“ — Товарна фа- рмацевтских ин кеми- чних изделков — Љу- бљана	05-5472/1-79 од 19. II 1980.	
88 STERIGAL	алкохолен раствор, 100 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд — Земун	05-203/1 од 15. IV 1980.	

1	2	3	4	5	6
89 STERIGAL	алкохолен раствор, 500 ml	Може да се употребу- ва само во здравст- вени организации на здружен труд	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд —Земун	05-204/1 од 15. IV 1980.	
90 STUGERON FORTE (Cinnarizinum)	таблети, 50 x 75 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште ин- гостинство — Ново Место	05-4699/1-79 од 18. I 1980.	
91 SURGICEL (Оксидирана регенери- рана целулоза)	12 кесички со 5 x 7,5 cm	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Cilag-Chemie“ — Schaffhausen, Швај- царска, Заступник: „Агропрогрес“ Подје- тје за иноземска за- штитства — Љубљана	05-1042/1 од 21. VII 1980.	
92 SURGICEL (Оксидирана регенери- рана целулоза)	12 кесички со 10 x 20 cm	„	„	05-1041/1 од 21. VII 1980.	
93 SURGICEL (Оксидирана регенери- рана целулоза)	12 кесички со 5 x 35 cm	„	„	05-1043/1 од 21. VII 1980.	
94 SYNTOCINON (Oxytocinum)	инјекции. 100 x 2 ml по 2 i. j.	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Sandoz AG“, Basel, Швајцарска, Заступ- ник: „Велебит“ — Радна организација за меѓународну и у- нутрашњу трговину и услуги с ограниченом солидарном одговор- ношћу — Загреб	05-1005/1 од 27. VI 1980.	
95 SYNTOCINON (Oxytocinum)	инјекции. 100 x 1 ml по 5 i. j.	„	„	05-1003/1 од 27. VI 1980.	
96 SYNTOCINON (Oxytocinum)	100 x 1 ml по 10 i. j. дражеи,	„	„	05-1004/1 од 27. VI 1980.	
97 TANDERIL (Oxyphenbuta- zonum)	30 x 100 mg	„	„Плива“ — Фармаце- утска, кемијска, пре- хранбена и козметич- ка индустрија — За- греб	05-1047/1 од 15. IV 1980.	
98 TANDERIL (Oxyphenbuta- zonum)	крем, 30 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„	05-4837/1-78 од 19. IV 1980.	
99 THELMIN	сируп, 100 ml	„	„	05-5329/1 од 19. II 1980.	
100 THYMOTUSSAN	сируп, 200 ml	„	„	05-4788/1-79 од 19. II 1980.	
101 TILIAE FLOS Липов цвет Ph Jug III)	кутија, 25 g	„	„Далмацијабиље“ — Фармацеутско-ке- мијска производња — Дубровник	05-6902/1-79 од 26. V 1980.	

1	2	3	4	5	6
102 TOPRAL (Sultopridum)	инјекции, 30 x 2 ml по 200 mg	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	„Алкалоид“ — Хемис- ка, фармацевтска, коз- метичка индустрија — Скопје		05-532/1 од 21. IV 1980.
103 TOPRAL (Sultopridum)	таблети, 20 x 400 mg	Може да се издава на рецепт од ле- кар специјалист од соодветна гранка на медицината. По иск- лучок, лекот може да се издава и на ре- цепт од друг лекар, ако е назначено дека лекот е пропишан врз основа на мисле- њето на лекар специ- јалист од соодветна гранка на медицината	„		05-533/1 од 21. IV 1980.
104 TOPRAL (Sultopridum)	таблети, 100 x 400 mg	„	„		05-534/1 од 21. IV 1980.
105 U V A	чај, 50 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Далмацијабиле“ — Фармацеутско-ке- мијска производња — Дубровник		05-6903/1-79 од 26. V 1980.
106 VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	дражеи, 30 x 350 mg	„	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште и гостинство — Ново Место		05-3371/1-79 од 14. I 1980.
107 VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	гранули, 100 h 5 g	„	„		05-3372/1-79 од 14. I 1980.
108 VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	гранули, 100 g	„	„		05-3373/1-79 од 14. I 1980.
109 VOLTAREN FORTE (Diclofenac natrium)	таблети, 20 x 50 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Плива“ — Фармапе- утска, кемијска, пре- храмбена и козмети- чка индустрија — За- греб		05-5672/1-79 од 17. I 1980.
110 ZYLORIC (Allopurinolum)	таблети, 30 x 300 mg	„	„Здравље“ — Фа- брика фармацевтских и кемијских произво- да — Лесковац		05-3583/1-78 од 14. III 1980.

05 Бр. 3421/1
19 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална
заштита.

Светозар Пеповски, с. р.

29.

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76, 56/80), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 АВГУСТ 1980 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 август 1980 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ALU-PLAST	компреси, по 5 cm x 9 cm	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Тосама“ — Товарна санитарнегa материјала — Домжале	05-1281/1 од 3. VI 1980.
2	ALU-PLAST	10 компреси по 10 cm x 9 cm	„	„	05-1280/1 од 3. VI 1980.
3	ALU-PLAST	компреси, 10 компреси по 15 cm x 9 cm	„	„	05-1279/1 од 3. VI 1980.
4	ALU-PLAST	компреси, 30 cm x 45 cm	„	„	05-1283/1 од 3. VI 1980.
5	ALU-PLAST	компреси, 40 cm x 60 cm	„	„	05-1284/1 од 3. VI 1980.
6	ALU-PLAST	компреси, 60 cm x 80 cm	„	„	05-1282/1 од 3. VI 1980.
7	ARIFON (Indapamidum)	дражеи, 30 дражеи	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабаци	05-1873/1-78 од 7. V 1980.
8	ASDOL (Acidum acetylsalicylicum)	супозитории, 20 x 100 mg	„	„Срболек“ — Радна организација за медицинско снабдување — Београд	0501-4456/1-79 од 30. I 1980.
9	ASDOL (Acidum acetylsalicylicum)	супозитории, 20 x 200 mg	„	„	0501-4454/1-79 од 30. I 1980.
10	ASDOL (Acidum acetylsalicylicum)	супозитории, 20 x 500 mg	„	„	0501-4455/1-79 од 30. I 1980.
11	AVETOL (Ergotamini tartras)	инјекции, 50 x 1 ml	„	„Лек“ — Товарна фармацевтских и кемичних izdelkov — Љубљана	05-7063/1-79 од 15. IV 1980.
12	AVETOL (Ergotamini tartras)	лингвалети, 10 x 2 mg	„	„	05-7064/1-79 од 15. IV 1980.
13	BENZOCAIN-PHASAL (Benzocainum)	таблети, 20 x 80 mg	Може да се издава само на рецепт од лекар специјалист по соодветна гранка на медицина	„Алкалоид“ — Хемијска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	05-4717/1-78 од 8. I 1980.
14	BENZOCAIN-PHASAL (Benzocainum)	таблети, 100 x 80 mg	„	„	05-4716/1-78 од 8. I 1980.

1	2	3	4	5	6
15 BENZYL BENZOAT	емулзија 150 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Фармакос“ — Фаб- рика лекова — Приз- рен	05-4927/1-79 .. од 15. IV 1980.	
16 BONCEFIN (Cefoxitinum)	инјекции im, 24 x 1 g цефокситин и 24 ампули растворувач (1% лидока- ин — хидро- хлорид)	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	„Алкалоид“ — Хе- миска фармацевтска, козметичка индустри- ја — Скопје	05-3730/1-79 од 9. I 1980.	
17 BONCEFIN (Cefoxitinum)	инјекции iv, 24 x 1 g	„	„	05-3731/1-79 од 9. I 1980.	
18 BONCEFIN (Cefoxitinum)	инјекции iv, 24 x 2 g	„	„	05-3732/1-79 од 9. I 1980.	
19 CHRYSOCIN (Oxytetracyclini chloridum)	таблети, 16 x 500 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Плива“ — Фарма- цеутска, хемијска, прехранбена и коз- метичка индустрија — Загреб	05-5506/1-79 од 15. IV 1980.	
20 CHRYSOCIN (Oxytetracyclini chloridum)	таблети, 100 x 500 mg	„	„	05-5507/1-79 од 15. IV 1980.	
21 CORNILAT (Isosorbidi dinitras)	лингвалети, 30 x 5 mg	„	„Галеника“ — Фар- мацеутско - хемијска индустрија — Бео- град — Земун	05-1860/1 од 10. VII 1980.	
22 CORNILAT (Isosorbidi dinitras)	таблети, 20 x 10 mg	„	„	05-7107/1 од 15. IV 1980.	
23 CRESCORMON	инјекции, 1 шишенце сува супс- танција и 1 ампула рас- торувач	Може да се употребу- ва само во соодветни стационарни здравс- твени организации на здружен труд	„Kabi-Vitrum“ — Стокхолм — Шведска Заступник „Универ- зал“ — Предузеће за спољну и унутрашњу трговину — Београд	05-6271/1-79 од 18. VI 1980.	
24 DANCILIN (Pivampicillinum)	суспензија, 3,24 g сува супстанција на пивампи- цилин за подготовка на 100 ml суспензија со додавање на 68 ml про- чистена вода	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Inex Hemofarm“ — Фармацеутско - хе- мијска индустрија — Вршац	05-3919/1-79 од 7. V 1980.	
25 DANCILIN (Pivampicillinum)	таблети, 12 x 350 mg	„	„	05-3918/1-79 од 7. V 1980.	
26 DANCILIN (Pivampicillinum)	таблети, 36 x 350 mg	„	„	05-3917/1-79 од 7. V 1980.	
27 DIFUTRAT (Isosorbidi dinitras)	капсули, 20 x 20 mg	„	„Срболек“ — Радна организација за ме- дицинско снабдување — Београд	05-1670/1 од 8. VII 1980.	
28 DIFUTRAT (Isosorbidi dinitras)	капсули, 60 x 20 mg	„	„	05-1671/1 од 8. VII 1980.	

1	2	3	4	5	6
29 DUGODOL (Diflunisalum)	таблети, 20 x 250 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Алкалоид“ — Хе- миска фармацевтска, козметичка индустри- ја — Скопје		05-5849/1-79 од 21. IV 1980.
30 DUGODOB (Diflunisalum)	таблети, 100 x 250 mg	„	„		05-5850/1-79 од 21. IV 1980.
31 FAKTU	маст, 20 g	Може да се издава на рецепт од лекар специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицина. По исклучок, лекот може да се из- дава и на рецепт од друг лекар, ако е на- значено дека лекот е пропишан врз основа на мислење на лекар специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицина	„Byk Gulden“ — Kon- slanz, СР Немачка Заступник: „Fabeg“ — Заступство стра- них фирми — Београд		05-6829/1-79 од 17. VI 1980.
32 FAKTU	маст 50 g	„	„		05-6830/1-79 од 17. VI 1980.
33 FAKTU	маст 5 x 50 g	„	„		05-6831/1-79 од 17. VI 1980.
34 FAKTU	супозитории, 10 супоз.	„	„		05-6827/1-79 од 17. VI 1980.
35 FAKTU	супозитории, 10 кутии по 10 супоз.	Може да се издава на рецепт од лекар спе- цијалист по соодветна гранка на медицина. По исклучок, лекот може да се издава и на рецепт од друг ле- кар, ако е назначено дека лекот е пропи- шан врз основа на мислење на лекар специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицина	„		05-6823/1-79 од 17. VI 1980.
36 FLUONATRIL (Natrii fluoridum)	таблети, 400 x 0,25 mg	Може да се издава само на рецепт од ле- кар специјалист по соодветна гранка на медицина	„Подравка Белупо“ — Радна организа- ција производње и прераде кимијски производа — Копри- ница		05-2251/1-79 од 9. I 1980.
37 FLUONATRIL (Natrii fluoridum)	таблети, 1000 x 0,25 mg	„	„		05-2249/1-79 од 9. I 1980.
38 FLUONATRIL (Natrii fluoridum)	таблети, 250 x 1 ml	„	„		05-2250/1-79 од 9. I 1980.
39 GASVAN (Dimeticonum)	капки, 30 ml	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Срболек“ — Радна организација за ме- дицинско снабдување — Београд		05-7061/1-79 од 23. V 1980.
40 GASVAN (Dimeticonum)	таблети, 20 x 80 mg	„	„		05-7058/1-79 од 23. V 1980.
41 GASVAN (Dimeticonum)	таблети, 50 x 80 mg	„	„		05-7059/1-79 од 23. V 1980.
42 GASVAN (Dimeticonum)	таблети, 100 x 80 mg	„	„		05-7060/1-79 од 23. V 1980.

1	2	3	4	5	6
43 GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 10 x 2 ml по 20 mg	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издава на лекарски рецепт само ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Лек“ — Товарна фармацеутских и хемијских изделков — Љубљана		05-5372/1 од 21. IV 1980.
44 GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 10 x 2 ml по 40 mg	„	„		05-5371/1 од 21. IV 1980.
45 GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 10 x 2 ml по 80 mg	„	„		05-5373/1 од 21. IV 1980.
46 HEPARIN PLIVA (Heparinum)	крем, 30 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Плива“ — Фармацевтска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб		05-3614/1-79 од 24. VI 1980.
47 HIDROKORTIZON (Cortisoloni succinatricum)	инјекции, 1 шишенце по 100 mg на кортизолон и 1 ампула со 20 ml растворувач	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Inex Hemofarm“ — Хемијско фармацевтска индустрија — Вршац		05-1517/1 од 22. IV 1980.
48 HIDROCORTIZON (Cortisoloni succinatricum)	инјекции, 1 шишенце по 500 mg кортизолон и 1 ампула со 4 ml растворувач	„	„		05-1518/1 од 22. IV 1980.
49 HOLESTAN (Cholestyramine)	кесички, 50 x 4 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Здравље“ — Фабрика фармацевтских и хемијских производа — Лесковац		05-3521/1 од 4. I 1980.
50 INFUSOL AC, Инфузијска раствор за терапија на ACIDOZA од поблаг степен	раствор, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Плива“ Фармацевтска хемијска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб		05-5595/1-79 од 8. I 1980.
51 INFUSOL IC за надомест на калиумови и магнезиумови јони при интрацелуларно губење на електролити	раствор, 500 ml	„	„		05-5594/1-79 од 8. I 1980.
52 INFUSOL REH RASTVOR ZA REHIDRACIJA	раствор, 500 ml	„	„		05-5597/1-79 од 8. I 1980.
53 ISOSORB RETARD (Isosorbidi dinitras)	капсули, 60 x 20 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Здравље“ — Фабрика фармацевтских и хемијских производа — Лесковац		05-2688/1-79 од 30. IV 1980.

1	2	3	4	5	6
54 KALII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO (Изотони раствор на калиум хлорид со глюкоза)	раствор 500 ml	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац		05-5787/1-79 од 7. V 1980.
55 KALII ET NATRII CHLORIDI INFUN- DIBILE (Изотон раствор на калиум и натриум хлорид)	раствор 500 ml	„	„		05-5788/1-79 од 7. V 1980.
56 KALCIJUM-KLO- RID 0,5 моларен раствор	раствор 10 x 20 ml	„	„Плива — Фармаце- утска, хемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија — Заг- реб		05-199/1 од 17. III 1980.
57 KETOCEF (Cefuroxium)	инјекции, 5 x 250 mg	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд			05-3667/1-79 од 17. I 1980.
58 KETOCEF (Cefuroxinum)	инјекции, 5 x 750 mg	„			05-3668/1-79 од 17. I 1980.
59 KETOPROFEN (Ketoprofenum)	инјекции, 6 x 50 mg и 6 ампули растворувач	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Босналијек“ — Фар- мацеутска, хемијска и санитетска индустри- ја — Сарајево		05-5784/1-79 од 24. IV 1980.
60 KETOPROFEN (Ketoprofenum)	капсули, 25 x 50 mg	„	„		05-5782/1-79 од 24. IV 1980.
61 KETOPROFEN (Ketoprofenum)	капсули, 100 x 50 mg	„	„		05-5783/1-79 од 24. IV 1980.
62 KETOPROFEN (Ketoprofenum)	супозитории, 10 x 100 mg	„	„		05-5781/1-79 од 24. IV 1980.
63 KLINDAMICIN (Clindamycinum)	инјекции, 10 x 2 ml по 300 mg	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	„Inex Hemofarm“ — Хемијско-фармацеут- ска индустрија — Вршац		05-1508/1 од 22. IV 1980.
64 KLINDAMICIN (Clindamycinum)	инјекции, 25 x 2 ml по 300 mg	„	„		05-1509/1 од 22. IV 1980.
65 KLINDAMICIN (Clindamycinum)	гранули, 2,2g клинда- мицин за подготовка на 80 ml рас- твор за орална упот- реба, за до- давање на 60 ml про- чистена вода	„	„		05-1507/1 од 22. IV 1980.
66 KLINDAMICIN (Clindamycinum)	капсули, 16 x 150 mg	„	„		05-1505/1 од 22. IV 1980.
67 KLINDAMICIN (Clindamycinum)	капсули, 100 x 150 mg	„	„		05-1506/1 од 22. IV 1980.

1	2	3	4	5	6
68 LAKTOVAG	таблети, 10 табл.	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Торлак“ — Инсти- тут за имунобиологи- ју и вирусологију — Београд	05-4144/1 од 4. I 1980.	
69 L-ARGININ- KLORID 1-моларен раствор (Isosorbidi dinitras)	раствор 10 x 20 ml	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд	„Плива“ — Фарма- цеутска, кемијска, прехранбена и козме- тичка индустрија — Загреб	05-195/1 од 17. III 1980.	
	таблети, 40 x 50 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	05-806/1 од 26. VI 1980.	
71 LOMILIN (Isosorbidi dinitras)	таблете ретард, 20 x 20 mg	”	”	05-807/1 од 26. VI 1980.	
72 MEDROKSIPRO- GESTERON (Medroxyprogesteroni acetat)	инјекции, 1 шишенце од 1 ml по 50 mg	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд	»Inex Hemofarm« — Хемијско-фармацеут- ска индустрија — Вр- шац	05-1514/1 од 22. IV 1980.	
73 MEDROKSIPRO- GESTERON FORTE (Medroxyprogesteroni acetat)	инјекции, 1 шишенце од 1 ml по 150 mg	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	”	05-1520/1 од 22. IV 1980.	
74 MEDROKSIPRO- GESTERON (Medroxyprogesteroni acetat)	инјекции, 1 шишенце од 3 ml по 150 mg	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд	”	05-1515/1 од 22. IV 1980.	
75 MEDROKSIPRO- GESTERON (Medroxyprogesteroni acetat)	инјекции, 1 шишенце од 5 ml по 250 mg	”	”	05-1516/1 од 22. IV 1980.	
76 MEDROKSIFRO- GESTERON FORTE (Medroxyprogesteroni acetat)	инјекции, шишенце од 3.3 ml по 500 mg	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	”	05-1521/1 од 22. IV 1980.	
77 METILPREDNIZO- LON (Methylprednisoloni acetat)	суспензија за инјекции, 1 x 1 ml по 40 mg	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд	”	05-1510/1 од 22. IV 1980.	
78 METILPREDNIZO- LON (Methylprednisoloni acetat)	суспензија за инјекции, 10 x 1 ml по 40 mg	”	”	05-1525/1 од 27. VI 1980.	
79 METILPREDNIZO- LON (Methylprednisoloni acetat)	суспензија за инјекции, 1 x 5 ml по 200 mg	”	”	05-1511/1 од 22. IV 1980.	
80 METILPREDNIZO- LON (Methylprednisoloni acetat)	суспензија зт инјекции, 10 x 5 ml по 200 mg	”	”	05-1526/1 од 27. VI 1980.	

1	2	3	4	5	6
81 METILPREDNIZOLON (Methylprednisoloni succinas natricum)	инјекции, 1 x 20 mg и 1 ампула со 1 ml раство- рувач	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд	»Inex Hemofarm« — Хемијско-фармацеут- ска индустрија — Вр- шац		05-1522/1 од 22. IV 1980.
82 METILPREDNIZOLON (Methylprednisoloni succinas natricum)	инјекции, 15 x 20 mg и 15 ампули со 1 ml рас- творувач	"	"		05-1523/1 од 27. VI 1980.
83 N A F (Natrii fluoridum)	таблети, 400 x 0,25 mg	Може да се употребу- ва на рецепт на ле- кар специјалист по соодветна гранка на медицина	„Босналијек“ — Фар- мацеутска, хемијска и санитетска индус-ри- ја — Сарајево		05-1805/1-79 од 9. I 1980.
84 N A F (Natrii fluoridum)	таблети, 1000 x 0,25 mg	"	"		05-1805/1-79 од 9. I 1980.
85 N A F (Natrii fluoridum)	таблети, 250 x 1 mg	"	"		05-1804/1-79 од 9. I 1980.
86 NATRII CHLORIDI INFUDIBILE CUM CLUCOSO (Изотоп раствор на натриум-хлорид со глюкоза)	раствор 500 ml	Може да се употребу- ва во здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац		05-5786/1 од 7. V 1980.
87 NATRIUM HIDRO- GENKARBONAT 1-моларен раствор	раствор, 10 x 20 ml	"	„Плива“ — Фарма- цеутска, прехранбе- на, хемијска и козме- тичка индустрија — Загреб		05-198.1 од 17. III 1980.
88 NATRIUM-LAKTAT 1-моларен раствор	раствор, 10 x 20 ml	"	"		05-197/1 од 17. III 1980.
89 NATRIUM HLORID 1-моларен раствор	раствор, 10 x 20 ml	"	"		05-196/1 од 17. III 1980.
90 NIFLAM (Ketoprofenum)	инјекции, 6 x 100 emg и 6 ампули растворувач	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Алкалоид“ — Хе- миска фармацевтска -козметичка индус- трија — Скопје		05-7111/1 од 21. IV 1980.
91 NIFLAM (Ketoprofenum)	капсули, 30 x 50 mg	"	"		05-7108/1-79 од 21. IV 1980.
92 NIFLAM (Ketoprofenum)	капсули, 100 x 50 mg	"	"		05-7109/1-79 од 21. IV 1980.
93 NIFLAM (Ketoprofenum)	супозитории, 12 x 100 mg	"	"		05-7110/1 од 21. IV 1980.
94 NIRYPAN (Methylprednisoloni acetate)	кристална суспензија 3 x 1 ml по 40 mg	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд	„Југоремедија“ — Фабрика лекова у саставу ИПК „Серво Михаљ“ — Зрењанин		05-1858/1 од 15. VII 1980.
95 NIRYPAN DEFOT (Methylprednisoloni cuclopentyl propionas)	инјекции, 3 x 1 ml по 60 mg	"	"		05-1856/1 од 19. V 1980.

1	2	3	4	5	6
96 NIRYPAN solubile (Methylprednisoloni natrii succinas)	инјекции, 15 ампули по 8 mg сува супстанција и 15 ампули од 1 ml вода за инјекции	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд	„Југоремедија“ — Фабрика лекова у саставу ИПК „Серво Михаљ“ — Зрења- нин		05-1855/1 од 19. V 1980.
97 NIRYPAN solubile (Methylprednisoloni natrii succinas)	инјекции, 15 ампули сува супс- танција по 20 mg и 15 ампули од 1 ml вода за инјекции	„	„		05-1854/1 од 19. V 1980.
98 NIRYPAN solubile (Methylprednisoloni natrii succinas)	инјекции, 15 ампули по 40 mg сува супс- танција и 15 ампули од 1 ml во- да за инјекции	„	„		05-1853/1 од 19. V 1980.
99 NIRYPAN solubile forte (Methylprednisoloni natrii succinas)	инјекции, за ив употреба, 5 ампули по 250 mg сува супстан- ција и 5 5 ампули од 5 ml вода за инјекции	„	„		05-1852/1 од 19. V 1980.
100 NIRYPAN (Methylprednisolo- num)	таблети, 20 x 4 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„		05-1859/1 од 15. VII 1980.
101 NIRYPAN retard (Methylprednisolo- num)	дражси, 20 x 8 mg	„	„		05-1857/1 од 19. V 1980.
102 OBLIŽ PROTIV KURIJIM OČESOM (Фластер против мозолци)	кесички со фластер, 10 cm x 5 cm	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Тосама“ — Товарна санитетнега материја- ла — Домжале		05-1278/1 од 3. VI 1980.
103 OMNIDROX (Cefadroxilum)	капсули, 16 x 250 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилишче ин гостинство — Ново Место		05-4707/1-79 од 24. IV 1980.
104 OMNIDROX (Cefadroxilum)	капсули, 32 x 250 mg	„	„		05-6838/1-79 од 24. IV 1980.
105 OMNIDROX (Cefadroxilum)	капсули, 100 x 250 mg	„	„		05-4704/1-79 од 24. IV 1980.
106 OMNIDROX (Cefadroxilum)	капсули, 16 x 500 mg	„	„		05-4708/1-79 од 24. IV 1980.
107 OMNIDROX (Cefadroxilum)	капсули, 32 x 500 mg	„	„		05-6837/1 од 24. IV 1980.
108 OMNIDROX (Cefadroxilum)	капсули, 100 x 500 mg	„	„		05-4705/1 од 24. IV 1980.

1	2	3	4	5	6
109 OMNIDROX (Cefadroxilum)	сува смеша за подготву- вање на сус- пензија, 5 g цефаброк- сил за под- готвување 100 ml сус- пензија со додавање на 64 ml про- чистена во- да	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште и гостинство — Ново Место		05-4703/1-79 од 24. IV 1980.
110 OPERIL (Oxymetazolinum chloridum)	капки за деца 0.025%, 10 ml	„			05-5719/1-79 од 24. IV 1980.
111 OPERIL (Oxymetazolinum chloridum)	спрей 0,05% 10 ml	„		„	05-5718/1-79 од 24. IV 1980.
112 PROPIFENAZON (Propyphenazonum)	супосито- рии за деца, 10 x 75 mg	„	„Грешњевка“ — Ље- карна — Загреб		05-913/1-79 од 10. VI 1980.
113 SORBILEX (Dextranomerum)	зрна, 1 x 4 g	Може да се употребу- ва само во стационар- ни здравствени орга- низации на здружен труд	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилиште и гостинство — Ново Место		05-6840/1-79 од 21. IV 1980.
114 SORBILEX (Dextranomerum)	зрна, 10 x 4 g	„		„	05-6839/1-79 од 21. IV 1980.
115 SORBILEX (Dextranomerum)	зрна, 60 g	„		„	05-4060/1-79 од 21. IV 1980.
116 SORBILEX (Dextranomerum)	зрна, 100 g	„		„	05-4061/1-79 од 21. IV 1980.
117 STANICID (Diac(hanolamini fusidas)	инфузија за ив употре- ба, 1 шишен- це по 500 mg сува супстан- ција на нат- риум фуси- дат и 1 ши- шенце од 50 ml рас- творувач	Може да се употребу- ва само во здравс- твени организации на здружен труд. По исклучок, лекот мо- же да се издава на лекарски рецепт ако е назначено дека лицето претходно би- ло лекувано со овој лек во здравствена организација на здру- жен труд	„Inex Немофарм“ — Хемиско-фармацеут- ска индустрија — Вр- шац		05-1618/1-78 од 14. I 1980.
118 STANICID (Natrii fusidas)	дражеи, 36 x 250 mg	„		„	05-1134/1-78 од 14. I 1980.
119 STANICID (Natrii fusidas)	газа, 10 гази	„		„	05-1136/1-78 од 14. I 1980.
120 STANIČID (Natrii fusidas)	маст 2 %, 10 g	„		„	05-1137/1-78 од 14. I 1980.
121 STANICID (Acidum fusidicum)	суспензија, 90 ml	„		„	05-1135/1-78 од 14. I 1980.

1	2	3	4	5	6
122 SULAX	капсули, 24 капсули	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Београд — Земун	05-3719/1-79 од 4. I 1980	
123 SULPIRID (Sulpiridum)	инјекции, 6 x 2 ml по 100 mg	”	„Босналијек“ — Фар- мацеутска, хемијска и санитетска индустри- ја — Сарајево	05-6449/1-79 од 23. IV 1980.	
124 SULPIRID (Sulpiridum)	капсули, 30 x 50 mg	”	”	05-6454/1-79 од 23. IV 1980.	
125 SULPIRID (Sulpiridum)	капсули, 100 x 50 mg	”	”	05-6455/1-79 од 23. IV 1980.	
126 SULPIRID (Sulpiridum)	капсули, 400 x 50 mg	”	”	05-6456/1-79 од 23. IV 1980.	
127 SULPIRID forte (Sulpiridum)	капсули, 12 x 200 mg	Може да се употребу- ва само во здравст- вени организации на здружен труд. По исклучок, лекот мо- же да се издава на лекарски рецепт ако е назначено дека лице- то претходно било лекувано со овој лек во здравствена орга- низација на здружен труд	”	05-6451/1-79 од 23. IV 1980.	
128 SULPIRID forte (Sulpiridum)	капсули, 120 x 200 mg	”	”	05-6452/1-79 од 23. IV 1980.	
129 SULPIRID forte (Sulpiridum)	капсули, 400 x 200 mg	Може да се издава на рецепт од лекар спе- цијалист по соодвет- на гранка на медици- на. По исклучок, ле- кот може да се изда- ва и на рецепт од ле- кар по општа меди- цина само ако е наз- начено дека лекот е пропишан врз основа на мислење на лекар специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицина	”	05-6453/1-79 од 23. IV 1980.	
130 SULPIRID (Sulpiridum)	сируп, 200 ml	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	”	05-6450/1-79 од 23. IV 1980.	
131 TINIDIL (Isosorbidi dinitras)	лингва- лети, 40 лингвалети	”	„Плива“ — Фарма- цеутска, хемијска, прехранбена козме- тичка индустрија — Загреб	05-3850/1-79 од 6. I 1980.	
132 URIFEFT (Acidum piromidicum)	таблети, 16 x 500 mg	”	„Србоек“ — Преду- зење за медицинско снабдевање — Бео- град	05-1416/1 од 4. I 1980.	

1	2	3	4	5	6
133 URISEPT (Acidum piromidicum)	таблети, 100 x 500 mg	Може да се издава само на лекарски ре- цепт	„Срболек“ — Преду- зеће за медицинско снабдевање — Бео- град	05-612/1 од 4. I 1980.	
134 XANI (Azarpropazonum)	капсули, 20 x 300 mg	„	„Фармакос“ — Фаб- рика фармацевтских и хемијских произ- вода — Призрен	05-7189/1-79 од 24. IV 1980.	
135 XANI (Azarpropazonum)	капсули, 50 x 300 mg	„	„	05-7190/1-79 од 24. IV 1980.	
136 XANI (Azarpropazonum)	капсули, 100 x 300 mg	„	„	05-7191/1-79 од 24. IV 1980.	
137 XANI (Azarpropazonum)	капсули, 500 x 300 mg	„	„	05-7192/1-79 од 24. IV 1980.	
138 XANI (Azarpropazonum)	капсули, 1000 x 300 mg	„	„	05-7193/1-79 од 24. IV 1980.	

05 Бр. 3422/1
19 ноември 1980 година
Београд

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Поповски, с. р.

30.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76); Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И НА ФОРМИТЕ ИЛИ ПАКУВАЊАТА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е
ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО
ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 АВГУСТ 1980 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари 1980 до 31 август 1980 година е укината согласноста за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма на паку- вање на лекот	Производител на ле- кот	Број и датум на согласноста за пуштање на лекот во промет	Број и датум на решението за уки- нување на соглас- носта за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ACETISAL	таблети, 10 x 0,05 g	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска и индустрија — Бео- град—Земун	32 од 18. XII 1953.	05/2-6013/1-79 од 13. III 1980.
2	AGIOLAX	гранулат, 50 g	„Подравка Белупо“ — Радна организација производње и прера- де хемијских произ- вода — Копривница	6-8437/1-72 од 2. II 1973.	05/2-1007/1 од 14. IV 1980.
3	AGIOLAX	гранулат, 100 g	„	5-8437/2-72 од 2. II 1973.	05/2-1447/1 од 14. IV 1980.

1	2	3	4	5	6
4 AGIOLAX	грачулат, 500 g	„Подравка Белупо“ — Радна организаци- ја производње и пре- раде кемијских про- извода — Копривни- ца	05-490/1 од 26. IV 1978.	05/2-1448/1 од 14. IV 1980.	
5 ALDACTONE 100	таблети, 50 табл.	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија — Београд—Земун	05/2-4277/1 од 17. XI 1975.	05/2-6014/1-79 од 13. III 1980.	
6 ALDACTONE 100	таблети, 250 табл.	„	05/2-4277/2 од 17. XI 1975.	05/2-6015/1-79 од 26. VIII 1980.	
7 ALEUDRIN	таблети, 20 табл.	„Здравље“ — Фабри- ка фармацеутских и хемијских производа — Лесковац	03-290/1 од 14. IV 1961.	05/2-7002/1-79 од 13. III 1980.	
8 ALEXAN	инјекции, 50 x 2 ml по 40 mg	„Лек“ — Товарна фармацевтских и кемичних изделков — Љубљана	6-1106/1-73 од 18. II 1974.	05/2-1593/1 од 15. VIII 1980.	
9 ALEXAN	дражеи, 50 x 50 mg	„	6-5108/1-73 од 18. II 1974.	05/2-1592/1 од 15. VIII 1980.	
10 ALPHACILLIN	капсули, 10 x 350 mg	„	6-6560/1-72 од 1. II 1973.	05/2-6075/1-79 од 12. III 1980.	
11 ALPHACILLIN	капсули, 100 x 350 mg	„	6-6560/2-72 од 1. II 1973.	05/2-6076/1-79 од 15. IV 1980.	
12 ALPHACILLIN (за подготовка на суспензија за орал- на употреба)	6,5 g пивампи- цилин база за подготовка на 100 ml суспен- зија	„	05/2-3655/1 од 27. X 1975.	05/2-6074/1-79 од 15. IV 1980.	
13 AMINOPYRIN	таблети, 10 x 0,1 g	„Здравље“ — Фабри- ка фармацеутских и хемијских производа — Лесковац	108-472/2-63 од 10. VI 1965.	05/2-7017/1-79 од 13. III 1980.	
14 AMINOPYRIN	таблети, 20 x 0,1 g	„	108-472/1 од 15. I 1963.	05/2-7018/1-79 од 13. III 1980.	
15 AMINOPYRIN	таблети, 10 x 0,3 g	„	108-471/1 од 15. I 1963.	05/2-7019/1-79 од 13. III 1980.	
16 ANGISED	лингвалети, 100 x 0,5 mg	„	05/2-635/1 од 20. III 1975.	05/2-6982/1-79 од 13. III 1980.	
17 APONAL 25	дражеи, 250 x 25 mg	„Плива“ — Фармаце- утска, кемијска, пре- храмбена и козмети- чка индустрија — За- греб	6-479/2 од 5. V 1973.	05/2-5488/1-79 од 12. III 1980.	
18 ASTMIN	таблети, 20 табл.	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија Бео- град—Земун	03-2706/1 од 19. IV 1971	05/2-437/1-79 од 13. III 1980.	
19 ASTMIN	таблети, 250 табл.	„	03-2706/2 од 19. IV 1971.	05/2-436/1-79 од 13. III 1980.	
20 ATEROID	таблети, 40 табл.	„Лек“ — Товарна фармацевтских и кемичних изделков — Љубљана	15-515-454/1-65 од 22. I 1966.	05/2-1591/1 од 15. VIII 1980.	

1	2	3	4	5	6
21 AZAFEN	таблети, 250 x 25 mg	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Бео- град-Земун	290/1 од 3. IX 1974.	05/2-6016/1-79 од 13. III 1980.	
22 BACTISUBTIL	капсули, 100 капс.	„	310/2 од 3. IX 1974.	05/2-6017/1-79 од 13. III 1980.	
23 BELLAFEN	таблети, 20 табл.	„Здравље“ — Фабри- ка фармацеутских и хемијских производа — Лесковац	15-311/1 од 20. IX 1966.	05/2-7003/1-79 од 13. III 1980.	
24 BELLASPASMIN	капки, 10 ml	„	15-515-102/1 од 8. VI 1964.	05/2-7004/1-79 од 13. III 1980.	
25 BELLASPASMIN	таблети, 20 табл.	„	15-515-143/1 од 8. VI 1964.	05/2-7005/1-79 од 14. IV 1980.	
26 BERNHENICOL	капсули, 12 капс.	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија — Београд-Земун	68-210/1 од 27. IV 1962.	05/2-135/1 од 17. III 1980.	
27 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње III	„	09-1550/9 од 21. IX 1980.	05/2-6018/1-79 од 14. III 1980.	
28 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње IV	„	09-1550/11 од 21. IX 1959.	05/2-6019/1-79 од 14. III 1980.	
29 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње V	„	09-1550/13 од 21. IX 1959.	05/2-6020/1-79 од 14. III 1980.	
30 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње VI	„	09-1550/15 од 21. IX 1959.	05/2-6021/1-79 од 14. III 1980.	
31 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње VII	„	09-1550/17 од 21. IX 1959.	05/2-6022/1-79 од 14. III 1980.	
32 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње VIII	„	09-1550/19 од 21. IX 1959.	05/2-6023/1-79 од 14. III 1980.	
33 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ампули,	„	09-1550/21 од 21. IX 1959.	05/2-6024/1-79 од 14. III 1980.	
34 BIOFIL	5 ампули од 1 ml разблажува- ње IX ml разблажува- ње X	„	09-1550/23 од 21. IX 1959.	05/2-6025/1-79 од 14. III 1980.	
35 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње XI	„	09-1550/25 од 21. IX 1959.	05/2-6025/1-79 од 14. III 1980.	

1	2	3	4	5	6
36 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње XII	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд — Земун		09-1505/27 од 21. IX 1959.	05/2-6027/1-79 од 14. III 1980.
37 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње XIII	„		09-1550/29 од 21. IX 1959.	05/2-6028/1-79 од 14. III 1980.
38 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње XIV	„		09-1550/31 од 21. IX 1959.	05/2-6029/1-79 од 14. III 1980.
39 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње XV	„		09-1550/33 од 21. IX 1959.	05/2-6030/1-79 од 14. III 1980.
40 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње XVI	„		09-1550/35 од 21. IX 1959.	05/2-6031/1-79 од 14. III 1980.
41 BIOFIL	ампули, 5 ампули од 1 ml разблажува- ње XVII	„		09-1550/37 од 21. IX 1959.	05/2-6032/1-79 од 14. III 1980.
42 CABRAL	дражеи, 12 x 400 mg	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац		05/2-4625/1-75 од 3. II 1976	05/2-6983/1-79 од 13. III 1980.
43 CALCIUM LEUCOVORIN	ампули, 6 x 1 ml по 3 mg	„		03-1276/1 од 10. VIII 1970.	05/2-7006/1-79 од 13. III 1980.
44 CARDIAZOL- ADENOSIN	раствор, 15 ml	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин- кемичних изделков — Љубљана		09-313/1-60 од 30. XII 1960	05/2-6084/1-79 од 12. III 1980.
45 CHLORAMPHE- NICOL	капсули, 100 x 0,25 g	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Бео- град—Земун		16-74/1 од 19. II 1963	05/2-6056/1-79 од 20. III 1980.
46 CHLORAMPHE- NICOL B	капсули, 12 капс	„Лек — Товарна фар- мацевтских ин- кемичних изделков — Љубљана		15-515-149/1-65 од 9. IX 1965.	05/2-1590/1 од 15. VIII 1980.
47 CHLORAMPHE- NICOL B	капсули, 300 капс.	„		05/2-973/1 од 28. IV 1975.	05/2-1589/1 од 15. VIII 1980.
48 CHYMOCICLAR PEDIATRIC	сува смесна за подготовка на суспензија 100 ml	„Галеника — Фарма- цеутско-хемиј- ска индустрија — Београд—Земун		311/1 од 3. IX 1974.	05/2-435/1 од 20. III 1980.
49 CHYMORAL-100 FORTE	дражеи, 48 драж.	„		6-333/2 од 31. III 1972.	05/2-6033/1-79 од 20. III 1980.
50 CLOFEXAN	супозитории, 5 супоз.	„Лек — Товарна фар- мацевтских ин-кемич- них изделков — Љу- бљана		05/2 2-2686/1 од 30. XII 1975.	05/2-637/1 од 11. IV 1980.

1	2	3	4	5	6
51 CODACYL	таблети, 500 табл.	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Бео- град-Земун	108 од 7. XII 1962.	05/2-6034/1-79 од 20. III 1980.	
52 CODIPRONT	капсули, 10 капс.	„Лек — Товарна фар- мацевтских ин хеми- чних изделков — Љу- бљана	05-4757/1-69 од 16. II 1970.	05/2-6086/1-79 од 12. III 1980.	
53 CODIPRONT	сируп, 100 ml	„	05-4756/1-69 од 15. II 1970.	05/2-6085/1-79 од 15. IV 1980.	
54 COFFALGOL	таблети, 10 табл.	„	148 од 10. IV 1954.	05/2-6083/1-79 од 12. III 1980.	
55 COFFALGOL	таблети, 500 табл.	„	148 од 10. IV 1954.	05/2-6082/1-79- од 12. III 1980.	
56 COFFARGEN FORTE	дражеи, 12 драж.	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	15/II-1059/1 од 1. XII 1967.	05/2-7007/1-79 од 12. VIII 1980.	
57 COFFARGEN MITE	дражеи, 24 драж.	„	15/II-1058/1 од 1. XII 1967.	05/2-7008/1-79 од 20. III 1980.	
58 COFFECODIN	таблети, 10 табл.	„Подравка-Белупо“ — Радна организација производње и прера- де хемијских произ- вода — Копривница	13/1-71 од 18. X 1972.	05/2-6125/1-79 од 12. III 1980.	
59 COMPLAMIN RETARD	дражеи, 500 x 500 mg	„Галеника“ — Фар- мацевтско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	08-1785/2 од 19. VIII 1970.	05/2-6035/1-79 од 20. III 1980.	
60 COMPOCILLIN- -VK	сируп, 40 ml	„	05-703/1 од 27. III 1969.	05/2-6036/1-79 од 20. III 1980.	
61 CONCORDIN	таблети, 100 x 5 mg	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин хемијских изделков — Љубљана	05-5621/2-69 од 11. VII 1979.	05/2-6077/1 од 21. VIII 1980.	
62 CONCORDIN	таблети, 100 x 10 mg	„	05-5622/2-69 од 18. VIII 1970.	05/2-6078/1-79 од 21. VIII 1980.	
63 CORTROPHINE-Z	суспензија за 1 m употре- ба, 25 x 2 ml	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд- Земун	05-1861/1 од 8. X 1968.	05/2-6037/1-79 од 20. III 1980.	
64 C-VITAMIN	ампули, 50 x 5 ml	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин хемијских изделков — Љубљана	09-4981/2-59 од 27. II 1960.	05/2-6067/1-79 од 17. III 1980.	
65 C-VITAMIN	таблети, 20 табл.	„	1281 од 12. VIII 1965.	05/2-6066/1-79 од 17. III 1980.	
66 C-VITAMIN	таблети, 250 табл.	„	534 од 24. IV 1956.	05/2-6065/1-79 од 20. III 1980.	
67 DIANABOL	ампули, 50 амп.	„	08-3418/2 од 21. VII 1970.	05/2-6064/1-79 од 12. III 1980.	

1	2	3	4	5	6
66 DIANABOL	таблети, 20 x 1 mg	„Лек“ — Товарна фармацевтских и мичних изделок — Љубљана	08-3414/1 од 21. VII 1970.	05/2-6163/1-79 од 12. III 1980.	
69 DIANABOL	таблети, 20 x 5 mg	„	08-3416/1 од 21. VII 1970.	05/2-6062/1-79 од 12. III 1980.	
70 DIGITOXIN	таблети, 40 табл.	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	15-714/1-66 од 17. IV 1967.	05/2-6993/1-79 од 20. III 1980.	
71 EPHECODIN	сируп, 125 ml	„	383 од 5. VIII 1954.	05/2-6995/1-79 од 13. III 1980.	
72 EPHEDROTUSSIN	сируп, 150 ml	„	1691 од 24. XII 1954.	05/2-6994/1-79 од 20. III 1980.	
73 ERGOBELLIN	дражеи, 25 драж.	„	15/11-1057/1 од 1. XII 1967.	05/2-6984/1-79 од 20. III 1980.	
74 FERRO-GRADU- MET	таблети, 100 табл.	„Галеника“ — Фар- мацевтско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	05-6221/2-69 од 20. VIII 1970.	05/2-6038.1-79 од 13. III 1980.	
75 FERONEPT	сируп, 120 ml	„Подравка-Белупо“ — Радна организација производње и прера- де хемијских произ- вода — Копривница	2786/1 од 22. XII 1974.	05/2-6122/1-79 од 12. III 1980.	
76 FLUOR-CALCIUM	таблети, 100 x 16,6 mg	„	08-1/1-71 од 18. X 1972.	05/2-6123/1-79 од 12. III 1980.	
77 FURAMIDE	таблети, 30 x 500 mg	„Галеника“ — Фар- мацевтско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	05-6222/1-69 од 23. VII 1970.	05/2-434/1 од 13. III 1980.	
78 GYNETHESIN	ампули, 10 x 20 ml	„	15/11-1729/1-67 од 5. III 1968.	05/2-6039/1-79 од 20. III 1980.	
79 HEXAJODIN	ампули, 10 x 2 ml	„	187 од 6. III 1954.	05/2-6040/1-79 од 20. III 1980.	
80 HYDROCYCLIN	суспензија за очи и уши, 10 ml	„	15-515-152/1 од 4. VI 1965.	05/2-6041/1-79 од 20. III 1980.	
81 IDULIAN	сируп, 100 ml	„Подравка-Белупо“ — Радна организација производње и прераде хемијских производа — Копривница	05/2-708/1 од 24. IV 1975.	05/2-6339/1-79 од 20. III 1980.	
82 IDULIAN	таблети, 20 x 1 mg	„	05/2-709/1 од 24. IV 1975.	05/2-6338/1-79 од 20. III 1980.	
83 INDERAL	таблети, 250 x 40 mg	„Галеника“ — Фар- мацевтско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	08-5881/4 од 25. XII 1970.	05/2-433/1-79 од 20. III 1980.	
84 KAVITAMIN	ампули, 50 x 1 ml	„	204 од 6. III 1954.	05/2-432/1 од 9. IV 1980.	

1	2	3	4	5	6
85 KERACINE	капки за очи 10 ml	„Подравка-Белупо“ — Радна организација производње и прера- де хемијских произ- вода — Копривница	05/2-3200/1 од 24. IV 1975.	05/2-6124/1-79 од 12. III 1980.	
86 KOFAMBIN	таблети, 10 табл.	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	15 515-18/2 од 10 VI 1965.	05/2-7000/1-79 од 13. III 1980.	
87 LARGACTIL	ампули, 10 x 5 ml	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	538/4 од 25. II 1958.	05/2-6042/1-79 од 20. III 1980.	
88 LASDOL	инјекции, 1 шишенце сува суспензи- ја и 1 амп. рас- творувач	„Срболек“ — Радна организација за ме- дицинско снабдевање — Београд	05-3500/1 од 9. XI 1958.	05/2-778/1 од 13. VIII 1980.	
89 LEDERCORT	крем 0,1% 5 g	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	08-1840/1 од 22. VII 1970.	05/2-6998/1-79 од 20. III 1980.	
90 LEDERCORT	таблети, 50 x 4 mg	„	08-4118/1 од 18. IX 1970.	05/2-6997/1-79 од 20. III 1980.	
91 LEDERMYCIN	сируп, 60 ml	„	05-4623/3-70 од 12. III 1971.	05/2-6997/1-79 од 20. III 1980.	
92 LEDERMICIN	таблети, 16 x 150 mg	„	05-4623/6-69 од 16. IV 1971.	05/2-6992/1-79 од 20. III 1980.	
93 MEPROBAMAT	таблети, 100 x 0,4 g	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун	15-515/206/2 од 25. V 1964.	05/2-6043/1-79 од 20. III 1980.	
94 NEPROBAMAT	таблети, 100 табл.	„Плива“ — Фармаце- утска, хемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија — Заг- реб	1342 од 19. VII 1957.	05/2-5504/1-79 од 12. III 1980.	
95 MERKASTAN	таблети, 20 x 0,02 g	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд- Земун	2581/1 од 5. XII 1974.	05/2-6044/1-79 од 20. III 1980.	
96 MERKASTAN	таблети, 200 x 0,02 g	„	2581/2 од 5. XII 1974.	05/2-6045/1-79 од 20. III 1980.	
97 METAMUCIL	прашок, 100 g	„	08/3947/1 од 26. VII 1971.	95/2-6046/1-79 од 20. III 1980.	
98 METAMUCIL	прашок, 100 g	„	08-3497/2 од 26. VII 1971.	05/2-6047/1-79 од 20. III 1980.	
99 METHOTREXAT	таблети, 100 x 2,5 mg	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	6-4632/1-72 од 5. II 1973.	05/2-7009/1-79 од 20. III 1980.	
100 METHOTREXAT NATRIUM	за парантерал- на употреба 5 mg	„	05-5341/1-69 од 16. II 1970.	05/2-7011/1-79 од 20. III 1980.	
101 METHOTREXAT NATRIUM	за парантерал- на употреба 50 x 50 mg	„	05-5342/1-69 од 16. II 1970.	05/2-7010/1-79 од 12. VIII 1980.	

1	2	3	4	5	6
102 MULTIFUNGIN	маст, 15 g	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана	15-515-165/1 од 24. V 1965.	05 2-898/1 од 11. IV 1980.	
103 MULTIFUNGIN	прашок, 50 g	„	15-611/1 од 20 IX 1966.	05/2-899/1 од 11. IV 1980.	
104 MULTIFUNGIN	раствор, 30 ml	„	0502-725/1 од 16. IX 1977.	05/2-900/1 од 11. IV 1980.	
105 MYAMBUTOL	сируп, 125 ml	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	08-1845/1 од 29. XII 1970	05/2-7013/1-79 од 20. III 1980.	
106 MYAMBUTOL- -INH I	таблети, 100 табл.	„	05/2-3268/1-75 од 23. IV 1976.	05/2-7012/1-79 од 20. III 1980.	
107 NAVISAN	дражеи, 12 драж.	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана	05-2494/1-68 од 27. III 1969.	05/2-6061/1-79 од 13. III 1980.	
108 NEO-BELLASE- CAL	дражеи, 30 драж.	„	2020 од 28. X 1957.	05/2-6058/1-79 од 12. III 1980.	
109 NIFURANTIN	дражеи, 20 x 0,1 g	„	15-515-349/1-65 од 29. I 1966.	05/2-901/1 од 11. IV 1980.	
110 NOBRIUM	капсули, 25 x 10 mg	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд- Земун	6-3582/1 од 28. XI 1973.	95/2-136/1 од 17. III 1980.	
111 NOVALUGEL	таблети, 20 x 0,6 g	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана	08-1838/1 од 13. VII 1979.	05/2-6073/1-79 од 17. III 1980.	
112 NOVOCETIN	таблети 10 табл.	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд- Земун	15-515-644/2-65 од 28. XII 1966.	05/2-6048/1-79 од 10. IV 1980.	
113 NOVOPIRIN	дражеи, 20 драж.	„	15-515-513/1-65 од 26. X 1966.	05/2-429/1 од 17. III 1980.	
114 NOVOPIRIN	дражеи, 50 драж.	„	15-515-513/2-65 од 26. X 1966.	05/2-430/1 од 12. VIII 1980.	
115 NOVOPIRIN	дражеи, 250 драж.	„	15-515-513/3-85 од 26. X 1966.	05/2-431/1 од 12. VIII 1980.	
116 NUTRIZYM	дражеи, 50 драж.	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана	08-1632/2-71 од 24. V 1972.	05/2-6072/1-79 од 17. III 1980.	
117 OESTRO-FEMI- NAL	капсули, 20 капс.	„	6-6141/1 од 20. IX 1972.	05/2-6059/1-79 од 19. III 1980.	
118 OKSITETRACIK- LIN-B	капсули, 16 капс.	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд- Земун	08-2251/1-70 од 23. IV 1971.	05/2-6049/1-79 од 19. III 1980.	
119 OKSITETRACIK- LIN B	капсули, 100 капс.	„	08-2251/2-70 од 23. IV 1971.	05/2-6050/1-79 од 12. VIII 1980.	

1	2	3	4	5	6
120 OLDON	таблети, 250 табл.	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	05/2-636/1 од 5. XI 1975.	05/2-6396/1-79 од 19. III 1980.	
121 ORICILLIN 200	дражеи, 12 x 200.000 i.j.	„	08 1536/1 од 19. VII 1971.	05/2-6985/1 79 од 20. III. 1980.	
122 PANKREON FORTE	дражеи, 50 драж.	„	05/2-390/1-74 од 5. XI 1957.	05/2-6987/1-79 од 20. III. 1980.	
123 PANKREON FORTE	дражеи, 250 драж.	„	05/2-390/2-74 од 5. XI 1957.	05/2-5986/1-79 од 20. III. 1980.	
124 PAPAMIDIN	супозитории, 5 супоз.	„	981 од 18. XI. 1954.	05/2-7014/1-79 од 19. III 1980.	
125 PARACET	таблети, 24 x 120 mg	„	0502-1733/1 од 12. IV 1978.	05/2-6980/1-79 од 25. VIII 1980.	
126 PARACET	таблети, 1 000 x 120 mg	„	0502-4732/1-77 од 12. IV 1978.	05/2-6988/1-79 од 19. III 1980.	
127 PEDIA-VIT	прашок за пе- рорална упот- реба, 15 x 0,25 g	„Алкалоид“ — Хе- миска фармацевтска козметичка индустри- ја — Скопје	96/1 од 4. XI 1974.	05/2-1446/1 од 14. IV 1980.	
128 PHENYLEPHRINE	капки за очи 10 %, 10 ml	„Подравка-Белупо“, Радна организација производње и прера- де к мијских произ- вода — Копривница	05 2-3198/1 од 14. V 1975.	05 2 6127/1-79 од 19. III 1980.	
129 PILOCARPINE	капки за очи 2% 10 ml	„	05/2-703/1 од 14. V 1975.	00/2-6126/1-79 од 19. III 1980.	
130 PIPTAL	капки за деца, 30 ml	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд- Земун	05-6223/2-69 од 16. VII 1970.	05/2-6057/1-79 од 19. III 1980.	
131 PLIVIT C	таблети, 30 табл.	„Плива“ — Фарма- цеутска, хемијска прехранбена и козме- тичка индустрија — Загреб	16-656/1 од 10. XII 1963.	05/2-5474/1-79 од 12. III 1980.	
132 POLYCID	маст, 5 g	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	08-2244/1 од 19. V 1971.	05/2-6990/1-79 од 19. III 1980.	
133 PRENYLAMIN	дражеи, 50 x 15 mg	„	6-3429/1-73 од 4. II 1974.	05/2-7015/1-79 од 20. III. 1980.	
134 PRENYLAMIN	дражеи, 250 x 15 mg	„	6-3429/2 од 25. II 1974.	05/2-7016/1-79 од 12. VIII 1980.	
135 SINTEROID	капсули, 30 капс.	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин- кемичних изделков — Љубљана	6-7486/1-72 од 6. II 1973.	05/2-6071/1-79 од 11. IV 1980.	
136 SPASMEX COMPOSITUM	супозитории, 5 супоз.	„	05-4811/1-69 од 22. VI 1970.	05/2-634/1 од 11. IV 1980.	

1	2	3	4	5	6
137 STAFHCILLIN	сува сунстанда за ињекции 10 x 1 g	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд- Земун		05-1803/1 од 8. X 1968.	05/2-6052/1-79 од 9. IV 1980.
138 STEPIN	паста, 20 g	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац		08-5260/1-70 од 24. III 1971.	05/2-7001/1-79 од 11. IV 1980.
139 SURGICEL	кутија со 3 цев- чиња, 5 x 7,5 cm	„Агропрогрес“ — Под- јетје за иноземна за- стопства — Љубљана		4816/1-69 од 22. IX 1970.	05/2-1045/1 од 11. VIII 1980.
140 SURGICEL	кутија со 3 цев- чиња 10 x 20 cm	„		05-4816/3 69 од 22. IX 1970.	05/2-1041/1 од 11. VIII 1980.
141 SURGICEL	кутија со 3 цев- чиња, 5 x 35 cm	„		4816/2-69 од 22. IX 1970.	05/2-1046/1 од 11. VIII 1980.
142 SYNTOCINON	ампули, 50 x 2 ml по 2 i. j.	»Sandoz AG«, Basel, Швајцарска, Заступ- ник: „Велебит“ Рад- на организација за ме- ђународну и унут- рашњу трговину и ус- луге са ограниченом солидарном одговор- ношћу — Загреб		09-1609/6 од 30. VI 1958.	05/2-996/1 од 15. VIII 1980.
143 SYNTOCINON	ампули, 50 x 1 ml по 5 i. j.	„		09 1609 2 од 30. VI 1958.	05/2-997/1 од 15. VIII 1980.
144 SYNTOCINON	ампули, 50 x 1 ml по 10 i. j.	„		09-1609/4 од 30. VI 1958.	05/2-998/1 од 15. VIII 1980.
145 ULTER PLUS	таблети, 10 табл.	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин- кемичних изделков — Љубљана		08-2194/1-70 од 25. III 1971.	05/2-6060/1-79 од 11. IV 1980.
146 VARIDASE	таблети, 100 табл.	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац		08-1277/1-71 од 19. VII 1972	05/2-6980/1-79 од 11. IV 1980.
147 VITAMIN C	таблети, 30 x 0,05 g	„Галеника“ — Фар- мацеутско-хемијска индустрија — Бео- град-Земун		165/1-66 од 23. IV 1966	05/2-6053/1-79 од 9. IV 1980.
148 VITAMIN C	таблети, 250 x 0,05 g	„		15-165/2 од 23. IV 1966.	05/2-6054/1-79 од 9. IV 1980.
149 VITAMIN C	таблети, 250 x 0,5 g	„		15-166/2 од 23. IV 1966.	05/2-6055/1-79 од 9. IV 1980.

05 Бр. 3423/1
19 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеновски, с. р.

31.

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33 77, и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАДБЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО, И ЗА НАЈМАЛОГО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТИОТ РОК И НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ АПАРАТИ

1. Електрични апарати за домаќинство што, во смисла на член 43 став 2 и член 51 од Законот за стандардизацијата, организациите на здружен труд можат да ги пуштаат во промет на југословенскиот пазар само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство и за кои мораат да бидат утврдени гарантниот рок и рокот на обезбеденото сервисирање се:

е) електрични апарати за греење, климатизација и вентилација на простории, и тоа:

- 1) термоаккумуляциони печки,
- 2) греечки и радијатори,
- 3) собни климатизери,
- 4) термо-пумпи,
- 5) централни климатизери,
- 6) термоаккумуляциони блокови,
- 7) електрични котли,
- 8) овлажувачи на воздухот,
- 9) вентилатори.

- 10) електрични Кебиња и перници,
- 11) кујински апарати (шмукалки на мирис)

б) електрични апарати за подготвување и чување на храна, и тоа:

1) шпорети, вклучувајќи ги и комбинираниите шпорети,

- 2) шпорети за на маса,
- 3) рендоа,
- 4) перни,
- 5) скери,
- 6) ражни,
- 7) пекачи на леб (тостери),
- 8) микробранови перни,
- 9) фритези (за пржење во длабоко масло),
- 10) фонди,
- 11) тави,
- 12) плочи за подгревање,
- 13) чајници,
- 14) котли за храна,
- 15) апарати за приготвување на кафе
- 16) миксери,
- 17) мешалки,
- 18) воденици за кафе,
- 19) соковници,
- 20) мешалки за сладолед,
- 21) ножеви,

- 22) воденици за месо,
- 23) воденици за овошје и зеленчук,
- 24) отворачи на конзерви,
- 25) сестричи на ножови и ножници,
- 26) машини за сечење,
- 27) апарати за варење на пластична фолија,
- 28) ладилници (фрижидери),
- 29) замрзнувачи на храна,
- 30) ладилници за млеко со зафатнина до 200 l,
- 31) машини за правење сладолед:

в) електрични апарати за перење, чистење и одржување и тоа:

- 1) машини за перење алишта,
- 2) машини за сушење алишта,
- 3) центрифуги,
- 4) сушилници за алишта,
- 5) пегли,
- 6) валјаци за пеглање,
- 7) плочи за пеглање,
- 8) машини за миене садови,
- 9) шмукалки,

- 10) машини за перење теписи и подови,

- 11) машини за миене на прозори и сидови,

- 12) машини за одржување и мазнење на подови,

13) апарати за мелене и отстранување на отпадоци,

- 14) апарати за пресување на отпадоци;

г) електрични апарати за подготвување на топла вода, и тоа:

- 1) непреносливи загревачи на вода (бојлери),
- 2) проточни загревачи на вода,
- 3) потопливи загревачи на вода,
- 4) електродни загревачи на вода;

д) електрични апарати за нега на тело, и тоа:

- 1) фенови за коса,
- 2) хауби за сушење на коса,
- 3) фенови за раце,
- 4) увивачи за коса,
- 5) опдулатори,
- 6) чешли,

- 7) апарати за масажа,

- 8) апарати за стрижење,

- 9) апарати за бричење,

10) апарати за нега на кожа со зрачење на ултравиолетови и инфрацрвени зраци,

- 11) електрични четкички за заби,

- 12) апарати за туширање на заби,

- 13) сауни за лице,

- 14) сауни,

- 15) вибратори;

ѓ) електрични апарати за универзална употреба, хоби и одржување на бавчи, градини и базени, и тоа:

1) рачни дупчалки и други рачни алати со електромотор,

- 2) дупчалки за на маса и други алати за на маса со електромотор,
- 3) електромоторни лемила,
- 4) индикациони лемила,
- 5) прскалки за боја,
- 6) градинарски алат со електромотор (рачен и на тркала),
- 7) полначи на акумулатори,
- 8) пумпи за базени,
- 9) пумпи за аквариуми,
- 10) филтери за базени,
- 11) пумпи за вода,
- 12) пумпи за гориво,
- 13) пумпи за централно греење,
- 14) електрични часовници,
- 15) лонци за туткало,
- 16) исправувачи (претворувачи на наизменична струја во стабилизирани еднонасочен низок напон);
- е) електрични машини за шиене и плетење,

и тоа:

- 1) машини за шиене,
- 2) машини за плетење;

2. Времето на траењето на гарантниот рок за електричните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократко од една година.

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, за машините за шиене и машините за плетење од точка 1 под е) одредби под 1 и 2 на оваа наредба, гарантниот рок не може да биде пократко од две години.

3. Гарантниот рок за електричните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба почнува да тече со денот на продажбата на мало на електричниот апарат за домаќинство.

4. За електричните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба мораат да бидат обезбедени резервни делови и сервис за нивното одржување и поправка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за сето време на траењето на гарантниот рок односно на рокот на обезбеденото сервисирање.

Времето на траењето на рокот на обезбеденото сервисирање за електричните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократко од седум години.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за електричните апарати за домаќинство од точка 1 под б) одредби под 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27, под д) и под ф) одредба под 14 на оваа наредба, времето на траењето на рокот на обезбеденото сервисирање не може да биде пократко од четири години.

5. Давателот на гаранцијата, односно овластениот сервис е должен да изврши услуга на одржување или поправка на електричниот апарат за домаќинство од точка 1 на оваа наредба најдоцна во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето за извршување на тие услуги.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат одредбите под 2), 3), 4), 6) и 16) од точка 1 на Наредбата за определување на производитите што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, со техничко упатство и со список на овластените сервиси и за најмалото траење на гарантниот рок за тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78).

7. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат на електричните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба, што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

8. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18891/1
5 декември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација

Милан Крајновиќ, с. р.

32.

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГАСНИТЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО, И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ АПАРАТИ

1. Гасни апарати за домаќинство што, во смисла на член 43 став 2 и член 51 од Законот за стандардизацијата, организациите на здружен труд можат да ги пуштаат во промет на југословенскиот пазар само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство и за кои мораат да бидат утврдени гарантниот рок и рокот на обезбеденото сервисирање се:

- а) гасни апарати за греење на простории, и тоа:
 - 1) греалки и радијатори,
 - 2) калорифери (со механичка циркулација на воздухот),
 - 3) греалки за греење со зрачење (инфрацрвени греачи),
 - 4) подвижни печки со пламен или со каталитичко согорување,
 - 5) стабилни печки со затворена или заштитена комора за согорување,
 - 6) котли за централно и етажно греење;
- б) гасни апарати за подготвување и чување на храна, и тоа:
 - 1) шпорети, вклучувајќи ги и комбинираниите шпорети,
 - 2) шпорети за на маса,
 - 3) ренџа,
 - 4) рерни,
 - 5) скари,
 - 6) ражњи,
 - 7) фритези,
 - 8) плочи за подгревање,
 - 9) ладилници (фрижидери),
 - 10) замрзнувачи на храна;

в) гасни апарати за подготвување на топла вода, и тоа:

- 1) проточни загревачи на вода,
- 2) акумулациони загревачи на вода (бојлери),
- 3) подвижни загревачи на вода (со еден или повеќе отворени или покриени пламеници);
- г) гасни апарати за переење и одржување, и тоа:
 - 1) машини за переење алишта,
 - 2) машини за сушење алишта,
 - 3) машини за пеглање алишта,
 - 4) машини за миеење садови.
- д) гасни апарати и прибор за кампување, и тоа:
 - 1) загревни плочи,
 - 2) загревни садови,
 - 3) светилки.

2. Времето на траењето на гарантниот рок за гасните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократко од една година.

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, за гасните апарати за подготвување и чување на храна од точка 1 под б) одредби под 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и за гасните апарати за подготвување на топла вода од точка 1 под в) одредба под 3 на оваа наредба, гарантниот рок не може да биде пократок од шест месеци.

3. Гарантниот рок за гасните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба почнува да тече со денот на продажбата на мало на гасниот апарат за домаќинство.

4. За гасните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба мораат да бидат обезбедени резервни делови и сервис за нивното одржување и поправка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за сето време на траењето на гарантниот рок, односно на рокот на обезбеденото сервисирање.

Времето на траењето на рокот на обезбеденото сервисирање за гасните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократко од седум години.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за гасните апарати и за приборот за кампување од точка 1 под д) на оваа наредба, времето на траењето на рокот на обезбеденото сервисирање не може да биде пократко од четири години, а за гасните апарати за подготвување на топла вода од точка 1 под в) одредба под 3 на оваа наредба времето на траењето на рокот на обезбеденото сервисирање не може да биде пократко од две години.

5. Давателот на гаранцијата, односно овластениот сервис е должен да изврши услуга на одржување или поправка на гасниот апарат за домаќинство од точка 1 на оваа наредба најдоцна во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето за извршување на тие услуги.

6. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат на гасните апарати за домаќинство од точка 1 на оваа наредба што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-19046/1

10 декември 1980 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

33.

Врз основа на член 142 став 1 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и на член 10 точка 6 од Статутот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78) во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство утврдува

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ

И ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ ОД ЧЛЕН 141 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

1. Уводни одредби

Член 1

Заради остварување на политиката на кредитните односи со странство, во согласност со утврдената заедничка девизна политика, имајќи ги предвид особено можноста на девизната отплата, степенот на задолженоста на земјата и потребите на развојот, се утврдуваат Единствените критериуми и постапката за остварување на правото за задолжување во странство во определен обем, односно на обемот на девизното кредитирање на странство за периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: Единствените критериуми).

При утврдување на Единствените критериуми се поаѓа од политиката на кредитните односи со странство што е насочена кон остварување на намалување на дефицитот на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија и остварување на намалување на степенот на задолженоста на земјата во текот на периодот од 1981 до 1985 година.

Член 2

Единствените критериуми претставуваат заеднички елементи во самоуправните спогодби за критериумите и постапката за остварување на правата за задолжување во странство и за остварување на правото за девизно кредитирање на странство од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: самоуправната спогодба), што во рамките на самоуправната интересна заедница за економски односи со странство во републиката, односно во автономната покраина ги склучуваат основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица врз основа на член 141 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство (во натамошниот текст: потписници на самоуправната спогодба).

Во зависност од специфичните потреби на развојот од можностите на девизната отплата и од степенот на задолженоста на секоја република, односно автономна покраина, со самоуправната спогодба можат да се утврдат и други критериуми што не се во спротивност со Единствените критериуми.

Член 3

Со самоуправната спогодба се утврдуваат критериумите и постапката за остварување на правата за задолжување во странство и за остварување на правото за девизно кредитирање на странство во обемот утврден во договорот на републиките и автономните покраини за периодот од 1981 до 1985

година, со тоа што годишниот обем на користење на кредитите не може да го надмине утврдениот обем во единствената проекција на платниот биланс на Југославија и во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија и во проекцијата на платнобилансната позиција и проекцијата на девизнобилансната позиција на републиките, односно на автономните покраини.

Член 4

Единствените критериуми се применуваат врз остварувањето на правата за задолжување во странство, односно врз остварувањето на правата за девизно кредитирање на странство, што се вршат во конвертибилни и во клириншки девизи.

Член 5

Замената на порано склучени странски кредити со нови кредити под поповолни услови (рефинансирање) и подобрување на условите на странските кредити кај ист кредитор (репрограмирање), кои кредити потписниците на самоуправната спогодба ги зеа во странство, се регулира со посебна самоуправна спогодба што банките овластени за работи со странство ќе ги склучат во рамките на Здружението на банките на Југославија.

Ако рефинансирањето или репрограмирањето на кредитите од став 1 на овој член се извршува врз основа на обемот утврден по републиките и автономните покраини, за тоа кои кредити ќе се рефинансираат, односно репрограмираат, мислење дава надлежната самоуправна интересна заедница за економски односи со странство на републиката, односно на автономната покраина (во натамошниот текст: самоуправната интересна заедница).

Член 6

Потписниците на самоуправната спогодба можат да земаат кредити во странство и да даваат кредити на странство, ако ги исполнуваат условите за кредитна способност.

Условите за утврдување на кредитната способност на потписниците на самоуправната спогодба се утврдуваат во согласност со член 148 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

Член 7

Основен услов за остварување на правото за задолжување во странство и на правото за кредитирање во странство во периодот од 1981 до 1985 година на потписниците на самоуправната спогодба, претставува согласноста на самоуправните интересни заедници, а во рамките на обемот утврден во член 3 на Единствените критериуми.

Член 8

Потписниците на самоуправната спогодба при утврдувањето на критериумите и на постапката за остварување на правото за задолжување во странство и за остварување на правото за девизно кредитирање на странство ќе се придржуваат:

1) кон потребата за развивање и унапредување на финансиската соработка со неврзаните земји и со други земји во развој, а посебно врз развивање и унапредување на таа соработка при трансферот на технологија, проектирање и заедничко настапување на трети пазари;

2) кон потребата за изработка на регионални и периодични планови за задолжување во странство, што се донесуваат врз основа на плановите за кредитните односи со странство на потписниците на самоуправната спогодба;

3) кон договорот за организирано настапување на домашни лица на странскиот финансиски пазар на капиталот.

II. Критериуми за остварување на правото за задолжување во странство

Член 9

При склучувањето на самоуправната спогодба, потписниците ќе поаѓаат од следните критериуми:

1) од утврдување на селективно поставените критериуми за увоз на кредит, така што со стоконите и комерцијалните кредити да се овозможи најнежен увоз што треба да биде исклучиво во функција на развојот, на зголемувањето на извозот и на супституцијата на увозот;

2) од насочување на кредитите за побрз развој на производството на стоки и услуги со кои се зголемува извозот и се намалува увозот, производството на енергија и сировини, производството на храна, а посебно на основните земјоделски и основните прехранбени производи;

3) од насочување на кредитите во производството и во објектите кои:

а) свидентно придонесуваат за намалување на девизниот одлив по пат на супституција на увозот и развој на дејностите што се засноваат првенствено врз домашни извори на сировини и репродукциони материјали, односно што придонесуваат за зголемување на девизниот прилив по пат на зголемување на извозот на стоки и услуги, на извозот на опрема и бродови на кредит и изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит;

б) овозможуваат финансирање на магистрални сообраќајници и на интерален транспорт;

в) овозможуваат производство на опрема и постројки, со кои се обезбедува повисоко техничко-технолошко ниво на производството;

4) од користање на финансиските кредити, освен на кредитите на Меѓународната банка за обновата и развој и на кредитите на Еурофима, што исклучиво се користат за потребите на ликвидноста на земјата во плаќањата со странство.

Евентуалните исклучоци од користењето на финансиските средства од став 1 на оваа точка можат да се утерлат со посебен договор на републиките и автономните покраини, со учество на надлежните самоуправни интересни заедници.

Со договорот од став 2 на оваа точка ќе се регулира прашањето за обезбедување на девизни средства за отплата на кредитите во согласност со член 11 на овие Единствени критериуми;

5) од користење на кредитите за увоз на репродукциони материјали со рок на отплата до 12 месеци, односно со рок на отплата подолг од 12 месеци, ако се работи за увоз на репродукциони материјали што организациите на здружен труд ги користат исклучиво во производството на опрема и уреди што се извезуваат на кредит и ако се работи за увоз на репродукциони материјали што ги користат соодветните дирекции за промет и резерва.

Член 10

Со самоуправната спогодба треба да се предвиди обврска на корисниците на кредити да прибавуваат согласност од самоуправната интересна заедница и кога се задолжуваат по пат на краткорочни банкарски кредитни линии.

Член 11

Корисниците на кредити ги отплатуваат кредитите земени во странство со остварени или со здружени девизи или со девизи купени на девизниот пазар.

Член 12

Самоуправната интересна заедница врз основа на усогласените планови за кредитните односи со странство на републиките, односно на автономните покраини ќе ги распределува правата за задолжување во странство во обемот што по републиките и автономните покраини ќе се утврди со договор на републиките и автономните покраини.

Самоуправната интересна заедница ќе им дава согласност за задолжување во странство на потписниците на самоуправната спогодба по постапка што ќе се утврди со самоуправната спогодба. Таа согласност се дава на образецот Согласност за остварување на правото за задолжување во странство бр. —, што е отпечатен коп овие Единствени критериуми и претставува нивни составен дел.

Економската оправданост за земање кредити во странство за увоз на опрема и услуги на цени овластената банка на потписникот на самоуправната спогодба, за која цел изработува анализа за економската оправданост и за девизниот ефект на инвестицијата, што ѝ се доставува на самоуправната интересна заедница как барањето за задолжување.

Член 13

Степенот на задолженоста на републиката, односно на автономната покраина ќе се движи така што да се овозможи остварување на степенот на задолженоста на Југославија утврден во Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за политиката на развојот на економските односи со странство во периодот од 1981 до 1985 година.

Со самоуправната спогодба од член 141 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство ќе се утврди начинот на кој ќе се оствари нивото на движењето на степенот на задолженоста на републиката, односно на автономната покраина од став 1 на овој член.

Член 14

Со самоуправната спогодба ќе се утврди начинот на следењето на остварувањето на правото за задолжување во странство и ќе се утврди обврската на основните и други организации на здружен труд и из други општествени правни лица своето право за настап на странскиот финансиски пазар на капиталот да го остваруваат со посредување на банките овластени за работи со странство.

Член 15

Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина го следи извршувањето на кредитните работи за задолжување во странство и доколку збирот на височината на износот на склучените кредити во странство ја надминува височината на износот утврден и распореден со договорот на републиките и автономните покраини

и ќе го запре евидентирањето на кредитните работи за задолжување во странство и за тоа ќе ја извести самоуправната интересна заедница.

Член 16

Самоуправната интересна заедница тримесечно ќе ја известува Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство за склучувањето и користењето на кредитите земени во странство.

III. Критериуми за остварување на правото за девизно кредитирање на странство

Член 17

При склучувањето на самоуправната спогодба потписниците на самоуправната спогодба ќе поаѓаат од следните критериуми:

1) од унапредувањето на надворешнотрговската размена и на други облици на економска соработка со странство со настојување да се зголеми извозот на стоки и услуги;

2) од јакнењето на конкурентската способност и од поуспешниот настап на југословенското стопанство на меѓународниот пазар;

3) од подобрувањето на условите за извоз на стоки и услуги, со кое се зголемува девизниот прилив и се зголемува трансферот на технологија, знаења и проектирање;

4) од подобрувањето на условите за пласман на домашна опрема и бродови и за изведуваче на инвестициони работи во странство.

Член 18

Потписниците на самоуправната спогодба можат да даваат комерцијални, стокосни и финансиски кредити на странство, и тоа:

1) долгорочни, средиорочни и краткорочни стокосни, комерцијални и финансиски кредити за унапредување на извозот на стоки и услуги, а првенствено за извоз на опрема, бродови и за изведуваче на инвестициони работи во странство, за извршување на истражни работи и за изработка на студии и проекти во странство на кредит;

2) долгорочни, средиорочни и краткорочни кредити за вложување во сопствени и меновити претпријатија во странство, заради унапредување на извозот на југословенски стоки и услуги.

Член 19

Потписниците на самоуправната спогодба можат да даваат кредити во странство под услов да ги обезбедиле потребните средства за тоа кредитирање.

Потписниците на самоуправната спогодба можат да одобруваат кредити на странство и врз основа на здружување на средствата заради унапредување на извозот на стоки и услуги и за организирање на продажба на југословенски стоки и услуги во странство.

Член 20

Потписниците на самоуправната спогодба при одобрување кредити на странство ќе ја обезбедат наплатата на побарувањата по дадениот кредит согласно со прописите.

Член 21

За давање на стокосни и комерцијални кредити на странство не е потребно да се прибави согласност од самоуправната интересна заедница.

Потписниците на самоуправната спогодба ќе ја известат самоуправната интересна заедница за дадениот стоковен или комерцијален кредит на странство, која се грижи за евиденцијата.

Член 22

Самоуправната интересна заедница го следи остварувањето на кредитирањето на странство и тримесечно ја известува Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство за обемот и видот на кредитите дадени на странство.

IV. Постапка за склучување на самоуправни спогодби

Член 23

Во самоуправната интересна заедница нејзините членови ќе склучат самоуправна спогодба за периодот од 1981 до 1985 година, во согласност со овие Единствени критериуми, во рокот утврден во актите од чл. 19 и 24 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

Член 24

Нарцрт-предлогот на самоуправната спогодба го утврдува надлежниот одбор на самоуправната интересна заедница.

Предлогот на самоуправната спогодба го утврдува Собранието на самоуправната интересна заедница.

Член 25

Предлогот на самоуправната спогодба го усвојува секој член на самоуправната интересна заедница.

Самоуправната спогодба се смета за склучена кога во истоветен текст ќе ја усвојат мнозинството членки на самоуправната интересна заедница.

Одлука за усвојување на самоуправната спогодба ја доставува секој учесник во спогодбата до самоуправната интересна заедница.

Член 26

Надлежниот одбор на самоуправната интересна заедница ги извршува подготвителните дејствија за склучување на самоуправната спогодба, го следи нејзиното спроведување и дава мислење на предлозите за измени и дополненија на самоуправната спогодба, за што го известува Собранието на самоуправната интересна заедница.

Член 27

Измени и дополненија на самоуправната спогодба се вршат според постапката предвидена за нејзиното донесување.

Предлог за измена или дополнење на самоуправната спогодба може да поднесе секој член на самоуправната интересна заедница.

V. Посебни одредби

Член 28

Со самоуправната спогодба потписниците на самоуправната спогодба ќе го регулираат и пренесувањето во наредната година правото за задолжување во странство и правото за девизно кредитирање на странство.

Член 29

Отплатувањето на странски кредити, користени пред 1 јануари 1981 година, ќе се врши првенствено со остварените и здружените девизи или со девизите купени на девизниот пазар, на начин и по постапка утврдени со прописите.

Член 30

Самоуправната интересна заедница при давањето поединечна согласност за задолжување во странство и на согласност за одобрување на финансиски кредити на странство ќе наведе и по основа на кои критериуми од самоуправната спогодба се дава согласноста. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина води евиденција по основа на кои критериуми од самоуправната спогодба е даден кредитот и за тоа ќе ја известува Народната банка на Југославија.

Член 31

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и самоуправните интересни заедници со Народната банка на Југославија, со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе утврдат кои извештаи и податоци и во кои рокови Народната банка на Југославија, народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини ќе ги доставуваат до Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, односно до самоуправните интересни заедници во врска со користењето и давањето (по основа на користењето и давањето), наплатувањето и отплатувањето на кредитите, како и за склучените кредитни работи со странство по републиките односно автономните покраини (со динамиката на користењето, давањето, отплатувањето и наплатувањето по годините).

Член 32

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство го следи извршувањето на Единствениите критериуми и ја оценува усогласеноста на самоуправните спогодби со Единствениите критериуми.

Собранието на заедницата од став 1 на овој член оцената за неусогласеност на одредбите на самоуправната спогодба со Единствениите критериуми ја доставува до Собранието на самоуправната интересна заедница чијашто самоуправна спогодба не е во согласност со Единствениите критериуми, заради поведување постапка за усогласување.

Член 33

Овие единствени критериуми влегуваат во сила на 30 декември 1980 година, како ден на дадена согласност на Сојузниот извршен совет.

Член 34

Овие единствени критериуми се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 153-05
30 јануари 1981 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Заедницата на
Југославија,

Коста Макар, с. р.

Врз основа на член 12 став 2 од Единствениите критериуми и на постапката за склучување на самоуправните спогодби од член 141 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и на Одлуката на Извршниот одбор на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР /САП _____ на _____ седницата од _____ година, по барање на ООЗТ _____ од _____ бр. _____ од _____ година, се издава

СОГЛАСНОСТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО БР. _____

1. Основ за давање на согласноста¹⁾ _____
2. Вид на кредитот²⁾ _____
3. Намена на користењето на кредитот³⁾ _____
4. Динамика на користењето на кредитот: _____ год. _____ год. _____ год.
_____ год. _____ год. _____ год.
валута USA\$ валута USA\$ валута USA\$
валута USA\$ валута USA\$ валута USA\$
5. Вкупен износ на кредитот _____
(валута) (USA\$) (динари)
6. Извор на девизните средства од кои ќе се врши
отплатување на кредитот _____

Секоја измена или дополнување на податоците дадени во точ 1 до 6 е подложна на измена или дополнување на самата согласност.

Согласноста важи до _____ година.

датум М.П. Потпис на овластеното лице, _____

¹⁾ Основите за давање согласност за остварување на правото за задолжување во странство се внесуваат општо и ги претставуваат критериумите утврдени во член 9 на овие Единствени критериуми и постапки и на соодветниот член во самоуправната спогодба на републиката, односно покраинската самоуправа интересна заедница за економски односи со странство. Доколку согласноста за остварување на правото за задолжување во странство е дадена по повеќе основи од член 9 на овие Единствени критериуми и на соодветниот член на самоуправната спогодба, основите се внесуваат по редоследот на нивното значење за добивање на согласноста.

²⁾ Комерцијален кредит, стоквен кредит, финансиски кредит, депозит од странство, рамковни договори или кредитни линии, финансиски средства прибавени со издавање обвршници на странскиот финансиски пазар.

³⁾ За набавка на репродукција, за набавка на опрема, за плаќање на услуги, за продажба на девизниот пазар, за давање кредити на странство и други вложувања во странство.

34.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 7 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисијата и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/80, 69/80 и 74/80), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТ РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 21/77, 48/78, 14/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80, 18/80, 38/80, 40/80, 43/80, 51/80, 58/80 и 72/80), во точка 2 став 1 во одредбата под 1 зборовите: „по стапка од 13 7/8%“ се заменуваат со зборовите: „по стапка од 12 7/8%“.

2. Првата пресметка на задолжителната резерва според одредбите на оваа одлука, банките ќе ја извршат спрема состојбата на средствата на ден 31 март 1981 година, со тоа што средствата во износ што ѝ одговара на стапката од 1% на средствата од точка 2 став 1 одредба под 1 на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија. Ќе ги издвојат на сметката на посебната резерва на ликвидноста на банките и ќе ги користат за намените предвидени со Одлуката за утврдување на минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/81).

3. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1981 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 3

9 јануари 1981 година

Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

35.

Врз основа на член 27 став 1 точка 5. член 31 и член 66 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во врска со член 17 на Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/80), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА НА ЛИКВИДНОСТА НА БАНКИТЕ

1. Заради поддршка на функционирањето на проверката на примената на верижниот начин на

плаќање и пресметка во Службата на општествено-ното книговодство, банките го формираат минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста (во натамошниот текст: посебна резерва на ликвидноста).

2. Средствата на посебната резерва на ликвидноста се формираат во височината на еден процент поен од депозитите по видување што служат како основа за пресметување и издвојување на задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија.

За износот на средствата од став 1 на оваа точка, ќе се намали стапката на задолжителната резерва на депозитите по видување, со тоа што банките се должни тој износ да го издвојат во посебната резерва на ликвидноста.

3. Средствата на посебната резерва на ликвидноста се водат на посебна сметка на банката кај Службата на општественото книговодство кај која се води нејзината жиро-сметка.

4. Средствата на посебната резерва на ликвидноста се сметаат како средства на банката кај Народната банка на Југославија и не влегуваат во нејзиниот кредитен потенцијал.

На издвоените средства на посебната резерва на ликвидноста каматата се плаќа по стапката по која се плаќа каматата на средствата на задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија.

5. Средствата на посебната резерва на ликвидноста банките можат да ги користат за покривање на исплатите по гаранциите и супергаранциите издадени во смисла на чл. 3 и 4 од Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство, и тоа само во случаите кога Службата на општественото книговодство тие исплати ги извршила на товар на жиро-сметката на банката за нејзиното функционално работење (во натамошниот текст: жиро-сметка).

Банката може да ги користи средствата на посебната резерва на ликвидноста, согласно со одредбата од став 1 на оваа точка, без посебна согласност од Народната банка на Југославија, со издавање налози на товар на сметката на издвоените средства на посебната резерва на ликвидноста во корист на својата жиро-сметка, и тоа најмногу до износот на реализираните гаранции и супергаранции.

Ако износот на реализираните гаранции и супергаранции е поголем од износот на издвоените средства на посебната резерва на ликвидноста банката може од сметката на тие средства да ги пренесе на својата жиро-сметка средствата до износот на расположивите средства на резервата.

6. Ако банката има расположиви средства на својата жиро-сметка, таа може да реши посебната резерва на ликвидноста да ја користи во износот помал од износот на реализираните гаранции и супергаранции или таа резерва да не ја користи.

7. Ако износот на посебната резерва на ликвидноста е помал од износот на реализираните гаранции и супергаранции, банката може на денот на задолжувањето на својата жиро-сметка според овој основ на Службата на општественото книговодство на ѝ издава налози за извршување на други обврски изок за намиравањето на тие обврски нема средства на својата жиро-сметка, под услов банката да има расположиви средства во резервниот фонд односно во задолжителната резерва.

Налозите од став 1 на оваа точка банката може да ги издава до височината на непокриениот износ на реализираните гаранции и супергаранции. Вака издадените налози ќе се вклучат

во обработката на платниот промет на редовен начин и на крајот на обработката на платниот промет тие налози ќе се извршат на товар на средствата на резервниот фонд, односно на задолжителната резерва на банките на начинот и под условите што се пропишани во чл. 86 и 87 од Законот за Службата на општественото книговодство.

8. Средствата на посебната резерва на ликвидноста, што банката ги искористила согласно со одредбите од точка 5 на оваа одлука, банката е должна да ги врати на сметката на посебната резерва на ликвидноста во согласност со динамиката на наплатата на побарувањата од реализираните гаранции и супергаранции, а најдоцна во рок од 10 дена од денот на користењето на тие резерви.

Рокот од став 1 на оваа точка се смета од првиот четврток по денот на пресметувањето утврдено во член 10 на Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство.

Ако банката располага со слободни средства на жиро-сметката, искористениот износ на средствата на посебната резерва на ликвидноста може да го врати и пред наплатата на побарувањата по основ на реализираните гаранции и супергаранции, односно пред истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

9. Слободните средства на посебната резерва на ликвидноста банката може да ги користи и за одржување на дневната ликвидност, ако за тие цели не се доволни средствата на задолжителната резерва, под услов така користените средства да ги врати од наредниот прилив на средства на нејзината жиро-сметка, пред враќањето на средствата на задолжителната резерва.

Користењето и враќањето на средствата на посебната резерва на ликвидноста од став 1 на оваа точка, може да се врши само на начинот и под условите од чл. 86 и 87 на Законот за Службата на општественото книговодство.

10. На искористениот износ на посебната резерва на ликвидноста банката не плаќа ниту камата ниту надомест.

Банката може со учесникот на проверката на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка, кому му издада гаранција односно супергаранција, да договори плаќање на каматата на искористениот износ на посебната резерва на ликвидноста, во согласност со својата деловна политика.

11. Пресметката и издвојувањето на посебната резерва на ликвидноста, според одредбите на оваа одлука, банката ќе ги изврши според состојбата на средствата на депозитите по видување, кои претставуваат основа за пресметка на задолжителната резерва на ден 31 март 1981 година.

12. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1981 година.

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр 4
9 јануари 1981 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 49
СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ
СУДОВИ

1. Мировниот совет на Месната заедница Хајдина, како овластен предлагач, поведе постапка за оценување на спротивноста на член 49 став 3 од Законот за самоуправните судови („Урадни лист СРС“, бр. 10/77) со Законот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77 и 60/77) и со Законот за процесната постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 4/77, 36/77 и 36/80). Во предлогот наведува дека оспорената одредба е во спротивност со наведените сојузни закони бидејќи ја утврдува обврската на странките да мораат пред поведувањето на постапката, кривична и процесна, да поднесат предлог за посредување до мировниот совет поради кривични дела против честа и угледот и лесна телесна повреда, што се гонат по приватна тужба, и во спорови од мала вредност, додека Законот за кривичната постапка и Законот за процесната постапка го утврдуваат правото на странките да можат, за истите спорови, непосредно да се обрнат до надлежниот суд заради заштита кој, откако ќе утврди дека е надлежен и дека нема причини за отфрлање на тужбата, истата му ја доставува на надлежниот мировен совет односно на друг самоуправен суд заради мирее или порамнување во рок од три, односно два месеца.

2. Собранието на Социјалистичка Република Словенија, во одговор на предлогот, укажа дека врз основа на член 223 од Уставот на СФРЈ, републиките и автономните покраини ја утврдуваат надлежноста и постапката пред мировниот совет и дека член 49 став 3 не е во спротивност со Законот за кривичната постапка и со Законот за процесната постапка, зашто тој ја утврдува постапката пред мировниот совет и само ги разработува член 445 од Законот за кривичната постапка и член 468 од Законот за процесната постапка. Во одговорот, исто така, се укажува дека задолжителното поведување на постапка пред мировниот совет заради посредување пред поведување на кривична и процесна постапка пред редовен суд, нема штетни последици за странките, кога посредувањето не успее, зашто преклузивните и застарните рокови се обезбедени во тој случај со член 52 став 3 од Законот за кривичната постапка и член 383 од Законот за облигационите односи.

3. Уставот на СФРЈ во член 281 став 1 точка 12 утврдува дека федерацијата, преку сојузните органи, ја уредува кривичната постапка и другите судски постапки, освен посебните постапки во областите во кои општествените односи ги уредуваат републиките односно автономните покраини со свои прописи.

Врз основа на член 281 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, федерацијата ги уредува основите на облигационите односи и основите на сопственичко-правните односи, па, според становиштето на Судот, федерацијата е надлежна и да ја уреди процесната постапка пред надлежниот суд, според која се решаваат спорите од тие односи. Во член 445 од Законот за кривичната постапка и

член 468 од Законот за процесната постапка е утврдено дека надлежниот суд, по приемот на приватна тужба за определени кривични дела против честа и угледот и за кривични дела лесна телесна повреда, како и во спорови од мала вредност, ако најде дека е надлежен и дека нема причини за отфрлање на тужбата, приватната тужба ќе му ја отстапи на мировниот совет односно на друг самоуправен суд заради обид за мирее, односно порамнување. Ако мировниот совет или друг самоуправен суд не го извести судот во рок од три односно два месеца за резултатот на посредувањето, судот ќе закаже главна расправа односно рочиште за главна расправа. Според член 557 од Законот за кривичната постапка и член 511 од Законот за процесната постапка, судот ќе го преземе напред наведеното процесно дејствие само ако републиките и автономните покраини со свој закон ја утврдат надлежноста на мировниот совет односно на друг самоуправен суд да посредуваат во тие спорови по иницијатива на надлежниот суд. Во член 17 став 1 и член 53 став 1 од Законот за кривичната постапка и член 185 од Законот за процесната постапка е утврдено дека кривичната и процесната постапка се поведуваат кај надлежниот суд по барање на овластениот тужител.

Начинот, на кој е уреден наведениот дел на кривичната и процесната постапка во Законот за кривичната постапка и во Законот за процесната постапка, според становиштето на Судот, не е несогласен со Уставот на СФРЈ, па со тоа се исполнети уставните претпоставки за оцена на спротивноста на член 49 став 3 од оспорениот републички закон со Законот за кривичната постапка и со Законот за процесната постапка.

4. Во член 49 став 3 на оспорениот закон се утврдува дека странките поднесуваат предлог до мировниот совет за посредување во предметите поради кривични дела против честа и угледот и кривично дело лесна телесна повреда што се гонат по приватна тужба, и во спорови од мала вредност, пред поведување на постапката пред редовниот суд. Значи, оспорените одредби ги обврзуваат странките, како што е тоа и наведено во одговорот на Собранието на СР Словенија, во наведените спорови да мораат, пред поведувањето на кривичната и процесната постапка пред надлежниот суд, да поведат постапка со свој предлог пред мировниот совет заради негово посредување. Во член 50 на истиот закон е утврдено дека мировниот совет, на барање од предлагачите, писмено ќе утврди дека посредувањето не успеало. Според тоа, оштетениот, според оспорените одредби, мора да поведе постапка за мирее пред мировниот совет и тогаш кога тоа на го сака, за потоа да може да бара заштита од надлежниот суд. Законот за кривичната постапка и Законот за процесната постапка, како што е напред наведено, утврдуваат дека оштетениот може, за истите спорови, да бара заштита од надлежниот суд непосредно, без услов претходно да поведе постапка заради обид за мирее односно порамнување. Оспорените одредби ја исклучуваат директната примена на одредбите на Законот за кривичната постапка и на Законот за процесната постапка кои го утврдуваат правото на странката, за заштита на своите права, да може непосредно и без други услови да му се обрне директно на надлежниот редовен суд и го утврдуваат, на друг начин, постапувањето при решавање на овие спорови, што е, според ставот на Судот, спротивно на одредбите од Законот за кривичната постапка и Законот за процесната постапка.

Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, на седницата одржана на 17 декември 1980 година, врз основа на член 375 став 1 точка 2 и член 384 од Уставот на СФРЈ и член 32 на Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови донесе

Одлука

1. Се утврдува дека член 49 став 3 на Законот за самоуправните судови е во спротивност со Законот за кривичната постапка и со Законот за процесната постапка.

2. Собранието на СР Словенија е должно, во смисла на член 384 став 2 на Уставот на СФРЈ, во рок од 6 месеци од денот на доставувањето на одлуката на Уставниот суд на Југославија, да ја отстрани спротивноста на член 49 став 3 од Законот за самоуправните судови со Законот за кривичната постапка и со Законот за процесната постапка.

3. Одлуката да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Урадни лист СР Словеније“.

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседателот на Судот Никола Секулиќ и судиите: д-р Васил Гривчев, Милорад Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Чедомил Миликевиќ, Воислав Ракиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко, д-р Арпад Хорват и Мијушко Шибалиќ.

У-број 149/79

17 декември 1980 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1. Во член 10 став 1 точка 28 зборот: „спроводник“ се заменува со зборот: „проводник“.

2. Во член 119 став 3 по зборовите: „обиколување колона“ се додава зборот: „возила“.

3. Во член 194 став 1 зборот: „дроги“ се заменува со зборот: „дрога“.

4. Во член 208 став 1 точка 27 по зборот: „дозвола“ се додаваат зборовите: „или за време за кое возачката дозвола му е одземена“.

5. Во член 218 став 3 по зборот: „меѓународната“ се додава зборот: „возачка“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 19 јануари 1981 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Правилникот за југословенските стандарди за безбедност на електричните апарати за домаќинство, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/80, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО

Во член 4 точка 12 називот и ознаката на југословенскиот стандард треба да гласат:

„Направи со електромотори. Центрифуги за цедење рубелени.
Дополнителни испитувања — — JUS N M2.125“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 јануари 1981 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ

I

Се отповикува

Јоске Инголич од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка федеративна Република Југославија во Државата Кувајт.

II

Се назначува

Паун Шербановиќ, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Државата Кувајт.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14
26. XII 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Џвештин Мијатовиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Десетари: Бајић Ратка Драган, Бибић Рајка Вељко Ђорђевиќ Славнише Станимир, Груић Стојан Мирко, Хопа Савца Иљир, Ивановиќ Милош Митивоје Јововиќ Јове Жарко Јусуфи Арифа Јусуф Личанин Јове Милан, Ловрец Франца Андреј, Лукић Бошка Душко, Марковиќ Милана Милан, Перић Нимича Славко, Почкар Станислава Дарко, Радоман Саве Зоран, Раковиќ Милинка Брано Ранковиќ Негослава Радисав, Ратковиќ Мирка Велибор, Сакити Шућерија Асан Салиховиќ Але Рефик, Шеравиќ Иrfана Сеад Шћипа Милава Ивојина, Видоковиќ Љубише Горан,

разводници: Беванда Срѓка Марко Груић Никола Зоран Касаповиќ Стојана Саво Крижанец Драгутина Синиша;

Војници: Бегановиќ Абдуле Сауд, Љекаров Мирчета Ђорѓи, Кенштан Јове Војко, Митовски Срѓка Јордан Никола Ивана Жељко, Пизељ Франца Франц Релић Мирка Душан Шакота Душана Душан, Шиковиќ Стјепана Франсо;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци на ШРО — водник: Јовановиќ Ђорѓа Михајло, Врбат Јозе Анте, Жижак Симе Петар; десетари: Антић Зорана Миодраг Ђаило Ђорѓа Анѓелко, Бакиќ Милана Ђорѓевиќ, Ђаљановиќ Тамба Милхат, Далмација Димитрија Мићо Димитријевски Диме Анѓелко, Драб Душана Душан, Дуклески Николе Владе, Дураковиќ Асифе Емир Љураковиќ Хазима Мухамед, Ђорђевиќ Властимира Бранислав, Ереш Анте Маријан, Ѓајовиќ Антона Ливко Гак Душана Стојан, Галић Анте Леонард, Гавањан Јерка Недељко Гелић Јозе Филип Голух Бориса Алеп Грегориќ Маријана Едо Јадвиг Ивана Иван, Јањић Миленка Драган Јериниќ Душана Ђорѓе, Јешић Митра Лазар, Јовановиќ Станислава Горан, Јурић Јуре Јосип, Кличек Ивана Стјепан, Ковачевиќ Миодрага Милан Крчељи Хасана Изми, Кристофић Ђуре Звонко, Ловић Тодије Ђуро, Манојловиќ Илије Милош, Марковиќ Душана Иван, Марковиќ Драгомира Милија;

Михајловиќ Светислава Илија, Мијатовиќ Ђуре Никола, Милановиќ Михајло Славолуб, Николиќ Драгана Зоран, Обрадовиќ Бранка Зоран, Петровиќ Франца Франц Поповиќ Душана Драго, Ракован Јусуфа Мехмед, Секер Имре Имре, Сказлић Мате Драган, Станковиќ Војислава Новица, Стевановиќ Драгослава Горан, Стојановиќ Бошка Милош, Шарчевиќ Илије Петар, Штефанец Алојза Славко, Штефанко Франце Јосип, Тасевски Трајана Митко,

Тимотијевиќ Лазара Љубиша Тринић Милорада Стојан, Турк Јозефа Јозеф, Урањек Станета Марјан Веселиновиќ Ђуре Петре, Влаховиќ Мирка Слободан, Врчељ Радована Миле, Вучевиќ Петар Живко, Вукчевиќ Ђуре Петар, Вуковиќ Антона Иван, Жилиќ Мирослава Бранимир, Живковиќ Божицара Срстомир;

разводници: Алић Зефира Енес, Андриловиќ Мије Звонко, Аврамовиќ Ђуре Здравко, Бараћ Мирка Тончи, Бенчи Петра Иван, Чумић Радонје Момчило Ѓериволски Јована Мицко, Драгановиќ Ђулаге Исмет;

Грибиер Јанеза Рајко, Грчић Тодра Милан, Хаџи-Николај Николе Звонко, Хрдаџ Фране Фѓањо, Хусеини Имера Сабри, Јањушевиќ Ратка Драгољуб, Јелушиќ Јосипа Едвард Козарчанин Ђулаге Мирсад, Кремић Милорад Бошко, Крстић Павла Ђобан, Куфск Фране Емил, Куић Томе Марко, Лешнаров Алексе Петар, Летоја Влаже Драгутин, Леви Алде Игор, Малеш Стипе Анте, Маштић Мехмеда Зијад, Матејиќ Миодрага Ненад, Мехмедиќ Заима Смаил, Милековиќ Јосипа Бранко, Миложич Франца Франц, Миложич Франца Јанез, Мирић Миодрага Бранислав, Митев Томе Димитар, Музаквиќ Хасана Исмет, Пандић Ахмеда Суад Павловиќ Градимира Александар, Перић Анте Стипе, Попова Мустафе Ремзи Прѓаковиќ Харитона Радосав, Пргић Влаже Мато, Прокопић Чедомира Драгомир, Радановиќ Данета Слободан Рахић Ибре Асим, Раџиноски Стојана Милан, Ристевски Трајана Ило Ристић Љубомира Добривоје, Савић Петра Драгомир, Станковиќ Сретен Томислав, Стерле Карла Федерико, Шућур Маријана Маријан Тадић Радомира Раденко, Тодоровиќ Милисана Мирослав, Тулек Николе Бранко, Вешовиќ Милиана Чедомир, Винчек Драгутина Тихомир;

војници: Анѓовски Петра Трпе, Аћимић Душана Милан, Агић Сулејмана Зијад, Ахметчакчић Хасана Мирсад, Аџов Ристе Живко, Алексић Ивана Здравко, Алексић Османа Бајрам, Аничић Мила Златко, Антоновиќ Антона Јосип, Арсић Живојода Добривоје, Атарасовски Милан Спасе, Аџац Владимир Иво Баџелић Стипе Здравко, Баџеван Радослава Радина, Баџиновиќ Асифа Есад Баџетић Милана Славко, Бајрански Душана Душан, Баџиќ Шиме Бранко, Баџељ Ивана Дамјан, Барџ Ђуре Бранимир Баричевиќ Рѓе Ђука Баџдаревиќ Раме Рамиз, Бехарић Свџета Сеад Веџић Спахић Мухарема Сеид Береџи Јураја Јурај, Бериша Радисава Аџем, Безбравица Томе Никола, Вилали Ветија Шабан Биланџија Мате Марко.

Вилобрк Славко Марко Вицко Арте Винко Вуџина Богдана Влатко, Влажек Јосипа Дарко, Влаж Јанеза Јанез, Водјановиќ Бориса Драган, Ђорџић Свуда Осман Ђорџић Ђуре Владо, Ђозки Фелепца Ференц, Ђожиновиќ Ратибора Жарко, Ђулаќо Ивана Милан, Ђураковиќ Константина Иван, Ђулаќић Фране Драган, Ђуриновиќ Петра Ивана Ђулар Јанеза Славко, Ђулаќи Николе Никола, Ђулаќ Федељка Славомир, Ђулија Ђуре Здравко, Ђафута Славко Стјепан Ђебалиќ Душана Зоран, Ђеѓковиќ Симона Милош, Ђеѓковиќ Илије Зоран Ђеѓковиќ Ђожицара Јовина, Ђвијић Николе Миломир, Ђвијић Милорада Васо, Ђаџић Миланка Ђеѓковиќ, Ђеѓић Смајо Салиќ, Ђукиќ Јанка Ђеѓић Ђеѓић Драго Ђаѓивоје, Ђеѓиќ Фаика Рефик Ђаџић Антона Иван, Ђебелак Илије Анѓелко, Ђелић Ахмеда Маџић Ђелићковиќ Иџа Баџиќиќ, Ђиќиќ Ђаџиќа Игор Ђеѓовиќ Ђаѓиќа Ђаѓиќа, Ђоѓић Ђиќе Ђеѓиќиќ, Ђаѓосављевиќ Ђуре Ненад, Ђраме Станислава Бранко, Ђробић Ђвијетина Споменко;

Ѓујаковиќ Светозара Драго, Ѓуџић Мате Јаков, Ѓука Александра Марио, Ѓурас Романа Младен, Ѓуџиќ Јозе Илија, Ѓаџић Ѓајче Ѓаѓић, Ѓуџић Спаџија Добривоје Ѓаковиќ Николе Томислав Ѓорѓијевиќ Бранка Зоран, Ѓорѓевиќ Радомира Радосав, Ѓурић Петра Ненад, Фазлија Селима Фаџил, Фе-

ранда Еугена Бруно, Феризовић Мурата Ахмет, Франкић Мирка Дарко, Франовић Драгомира Дарко, Фришчић Јураја Томислав, Фуско Шандора Золтац, Главишић Аврама Јован, Глишић Миленка Зоран, Глишић Стојана Велимир, Гомбар Јосипа Силвио, Гордић Ратка Радоје, Гостић Грегора Марјан, Грамц Винченца Винченца, Грчанин Илије Анту, Грл Јосипа Златко, Грегц Винка Станислав, Грил Јанеза Марјан, Грлач Вјекослава Владимир, Груић Жарка Илија, Грундлер Мишка Златко, Грчевски Трајана Драги, Гудовић Чедомира Милован, Халили Хусеина Рамадан, Хеман Фране Марјан, Херга Ранка Младен, Хижак Стјепана Јосип, Хоџић Ибра Хамдија;

Хоџић Јунуза Вахид, Храстар Павела Бранко, Хуколи Адама Ђеми, Хуремовић Омсра Мујо Хусак Јаноша Ференц, Хузанић Фране Здравко, Ибрахимовић Ибрахима Аднан, Ибрахимовић Дрвниша Хасиб, Идриза Кемала Алија Илјази Илмија Илми, Имамовић Фехима Абдулах, Имамовић Емина Неврес, Испире Ренепа Аслан, Иванчић Милана Марио, Ивановић Милутина Миодраг, Јаховић Славка Братимир, Јагаринец Јосипа Иван, Јаковљевић Јосипа Дамир, Јакуповић Абаз Тауб, Јанчев Ђорђија Душко, Јанковић Богдана Маринко, Јанковић Крстонија Зоран, Јантолић Јосипа Јосип, Јерков Николе Драго, Јевтић Чедомира Светислав, Јовић Ивана Милан, Јовић Срђана Милан, Јуркић Стјепана Мирко, Јумруковски Владе Златко, Камарашевић Мехе Сеад, Кампић Вјекослава Владо, Капетанић Пере Перо, Капитановић Здравка Љубомир, Каракушевић Дарка Бранко, Катавић Анте Давор, Кеглевић Драгутина Јосип, Кеглевић Ивана Вјекослав, Кељменди Халита Садик, Керовић Хамдије Семир;

Клајдорић Давида Бранко, Кличкић Ибрахима Рифет, Кнежевић Милана Раде, Кочоски Димитрија Петар Коматовић Милоша Душан Комзец Тодора Благоје, Корла Судијана Шефик, Костадинов Спасоја Ванчо, Ковач Жарка Бранко, Ковачевић Рајка Душко, Кораћевећ Милана Владан, Козлица Мишка Бранко, Краљевић Ивана Владо, Крањчевић Милана Мирко, Кривошеја Касума Ружди, Кропивишек Ловренција Ловренција, Крстић Владимира Стојан, Крстовић Милутина Драган, Кукарић Љубомира Славко, Куковичић Франца Срећко, Купец Мије Жељко, Курлија Зигмунд Азем, Курица Илије Петар, Кусура Иве Стјепко Лабровић Станка Душан, Лазендић Миле Душан, Лазич Стевана Никола, Ленки Василе Жељко, Левичар Виктор Виктор, Ловрић Иво Јуре, Ловрековић Ивана Марјан, Лукић Тислав Миломир, Љубојевић Ненада Јово, Мадунић Петра Ивица, Махмудић Омсра Ферхат, Максимовић Гојка Бранко, Малић Габре Милан, Малоча Ивана Владо, Малукоски Николе Ацо, Мандић Петра Раде;

Манојловић Душана Милан, Марасовић Звонка Станко Марковић Милосава Милош, Мартић Фране Винко Мазалица Миће Милорад, Мехмети Мехмета Рамадан, Мерсели Фемидија Аргон Металари Бехлула Сефер, Михалек Вида Златко, Мухановић Вишка Зоран, Мијачић Костадинова Зоран Милавић Енса Ентан, Милидраговић Јоше Владо, Милисављевић Радушка Момир, Миливојевић Илије Драган, Милосављевић Добривоја Бранимир, Милосављевић Станоја Зоран Милошевић Сретена Зоран, Милошевић Вуканчина Живко, Милован Стјепана Иван, Мишковић Трајка Драган Мирковић Вељка Драгослав Митев Благоје Ласте, Митев Стевана Русе Митровић Витомира Љубинко, Митровић Јована Ратко, Митровић Константина Марко, Модрић Антона Здравко Мрвак Анте Звонко, Мухаремовић Химзе Фахрија, Мујић Османа Шехријад, Мулахамазовић Фехима Зулфо, Муминовић Мустафе Насиб Москаљ Миодрага Мирослав, Мустафа Хамдије Имет, Мустафић Маријана Бранко Најдов Стево Орланчо, Нановски Владе Јозо, Недаковић Раде Станко;

Несторовски Љубе Зоран, Нешић Десанке Милош, Незировић Хусеина Есад, Никич Душана Тодор Нучић Владе Матијаж Нухановић Муре Сулејман, Оџић Милана Мирко, Ограшковић Алаге Секудин, Орман Исмета Шефик, Пазити Бећира Неки, Палазарић Златомира Миливоје, Патаки Петера Денеш, Паулин Марија Алдо Павковић Радосије Живорад, Павловски Саве Васил, Пећанац Давида Бранислав, Пејчиновић Бранка Петар, Перковић Марјана Ирица, Петручевић Стојана Каменко, Пишкор Јосипа Славко, Плантак Мије Божић, Плазонић Јосипа Велимир, Половић Антона Дамир, Поповић Топлице Драгиња, Посавић Младена Берислав, Просјановић Бекаја Салих, Прокић Живадина Градмир, Пућа Душана Анђелко Пуљић Винка Марко Пузић Васе Стеван, Раџић Тихомира Десмир, Раџић Миролуба Радисав Радановић Јована Драган, Радосић Владимира Горан, Радловић Властимира Богоје, Рајчевић Милена Љубиша Рајковић Стевана Миодраг, Ракић Милоша Миодраг, Растелица Адема Садик;

Ракићевић Силвестера Љубомир, Ревели Тахира Сами, Ристић Милутина Зоран Ристић Живадина Бранислав, Ристић Стојана Саша, Рогач Јанка Драган, Роквић Ђуре Миланко, Рудл Винка Дарко, Рутев Ивана Костадин Салих Есета Ручеп, Салма Михаила Ференц, Сарић Слободана Зоран Савески Ангеле Мирослав, Сарић Томислав Милош, Секулић Аврама Зоран, Селаковић Миломира Милан Семанић Милије Рифет, Сирџа Ахмета Фахир, Ситарица Милана Јован, Скрт Албина Борис, Сокић Винка Зоранко, Спасић Милоша Тихомир Спасовски Ђорђа Ирица, Срејовић Димитрија Дејан, Стаменчић Драгољуба Језимир, Стаменковић Стаменка Јовица, Сташић Анте Стјепко Станисављевић Вилице Васе, Станковић Симе Душан, Станковић Николе Станмир, Станковић Влатисара Зоран, Станојевић Драгосава Слободан, Станојевић Бери воја Слободан, Станојевић Препрага Миланче, Стеклар Драгутина Божо, Стеванчевић Славка Драган, Стибрић Јоже Јоже Стојановић Обрада Бранко, Станковић Велизара Драган

Стојановић Мате Ивица, Стојановић Светислава Вукомир, Стојић Ђорђа Станко, Стојковић Витомира Никола, Стубичар Владимира Љубомир, Суканећ Ивана Драгутина Шабан Нелира Курталија Шарић Ивана Зоранко, Шектић Абдулаха Ало, Шимић Миле Петар, Шкиљевић Вола Милорад Штамбих Хрвоја Франко, Шушичара Луке Здравко, Шутона Васе Мирко, Табако Николе Марјан, Тановић Сафета Фикрет, Тегелтија Сретка Душан, Телегди Јаноша Иштван Терзић Миленка Љубо, Титлић Стјепана Јозо Тодоровић Цветка Драган, Тодоровић Сретена Михајло, Тодоровић Часлава Миодраг, Томачић Станка Станко, Томачин Јоже Томаж, Томић Јозе Жељко, Тошак Стјепана Степан, Трнчковић Хранислава Драган Трифуновић Михаила Зарија, Трифуновски Зоре Ђорђи, Третић Јанеза Станислав, Тршка Јарослава Златко, Туркић Анте Младен, Убазић Ђорђа Васе, Учићанин Хасиб Алија Васиљевић Жарка Алекса, Врбанчић Ивана Војан, Вртуш Славка Иван, Веселиновић Душана Миролуб;

Видов Марјана Драган, Волеб Драге Роман, Врчар Миланка Богдан Врбан Јосипа Зоран, Вучемиловић Филипа Младен Врховац Милоша Ђураћ, Волдин Винка Иван, Вржовски Мијала Крсто Вука Мате Ивица, Вукановић Богдана Никола, Вукмар Анте Гојко, Вулетић Рашка Бранимир, Вулетић Нике Жељко, Зале Екрема Фахредин, Злодеј Јоже Марјан, Зукић Асима Сенајид, Жерјал Лудвика Данило, Живановић Душана Драган, Жохар Станислава Станислав, Жугић Андреја Јанез, Жупан Јосипа Владо;

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите.

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

питомец на ШРО — водник Тибан Фрање Драго;
десетар Црнобори Марија Гвидо;
разводник Бешић Авде Фуад;
војници Бијелић Спасе Момир, Биклић Гафур
Феми, Хоџић Ахмета Шахбаз, Мајдак Мирка Ан-
тун, Сиљановски Душана Коле;

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

разводници Дадаи Ласла Ђула, Ђорђевић Ду-
шана Радиша, Гашић Јосипа Маријан, Газдаг Лас-
ла Ласло, Гробо Есада Сеад, Јефтић Светка Славо,
Кецман Дарида Сава, Кунчић Ивана Душан, Мали-
дан Илије Милан, Николић Предрага Миодраг,
Степић Ивана Петар, Ткалчећ Ивана Жељко;
војници Адачов Бранка Драган, Алић Драгана
Војислав, Ардић Мехмеда Ненад, Балаж Јана Јан,
Балић Анте Иван, Бенковић Јосипа Јосип, Бергич
Марина Зоранко, Битић Ибганиа Рамиз, Будимир
Бранка Милан, Црнобори Петра Ранко, Чамата
Алије Сенад, Данилов Лазара Ванчо, Ђикић Тадије
Илија, Филиповић Светислава Живота, Хортиг
Степана Стјепан, Ивковић Фрање Славо, Јенц
Алојза Егон Лазар Лазара Зорислав, Меѓугорац
Стјепана Анто, Павић Петра Дамир, Павлечић Ма-
те Стјепан, Плана Бајнама Шефхет, Планинц Ива-
на Јанез, Попић Вилка Ратко, Слошић Марка Мир-
ко, Станковић Драгића Петар, Владисављевић Жи-
ве Миле, Живковић Новице Живота.

— за примерна работа на развивањето на полет-
от за остварување на поставените задачи, како и за
покажување на старешински и војнички особини
кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетари Јурлина Марија Дамир Вучков Коце
Илија;
војници Бјелановић Миодрага Братислав, Кри-
жан Петра Предраг, Мухић Фериза Шевал;

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно
војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетар Перановић Марија Крунослав;
разводници Ђондраш Фрање Мијо, Николовски
Стојана Здравко;
војници Алити Салија Ђулазим, Бенкоч Карла
Игор, Благојевић Пантелије Саво, Бристрић Сафета
Едхем, Ђебровић Мустафе Мехмед, Коруповски То-
дора Боге, Крчић Шељка Шабан, Купановац Сте-
пана Јосип, Лекић Марка Ивица, Мехмедовић Ра-
сима Фикрет, Павлић Раде Драган, Петков Љубе
Атанас, Плечић Хамдије Осман, Рац Михаља Ми-
хаљ, Секач Јована Јосиф Тафарлику Авдлаха
Авдурахим, Турчиновић Анте Петар, Угљавић
Анте Крчислав Варга Јанона Тибор, Венцл Ивана
Владо, Жагар Андреја Боштин;

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци на ШРО — водници: Дармопил Фрање
Ивица, Лазаревић Радосава Драган, Радојевић Жи-
воте Светомир;

десетари Андрић Добрице Срећко, Антић Илије
Небојша Брудар Алојза Славо, Дедић Зурџета
Зикрет Добрић Егора Бруно, Џаџа Петра Никола,
Џемић Ризвана Ислам, Хохнел Лудвига Антон, Јо-
вановић Љубише Ђорђе Керић Бранка Милутиа,
Коларевић Боје Векослав, Конса Ивана Јакша,
Марјановић Предрага Јован, Палић Михајла Ра-
дован, Пап Ференца Ференц, Ристановић Илије
Миљо, Стривић Шипре Рајко, Живковић Ивице
Антун;

разводници Шврака Бранка Сима, Зимет Цири-
ла Иван, Зисе Никоче Златко;

војници Андоновиќ Зоге Димче, Антонић Жар-
ка Лазар, Арнаут Мехе Мисад, Баковић Андрије
Анто, Биљун Јуре Геран, Буњак Аслана Скендер,
Џукић Ђурише Александар, Џутић Јозе Звонко,
Доновски Томе Петар, Дошен Јове Раде, Ерцег
Раде Јово, Гашић Мирчете Томислав;

Гроздановић Драгољуба Ивица, Хаџић Романа
Луштан, Јадрејчић Виктор Давор, Кнежевић Ива-
на Миодраг, Кнежевић Радована Петар, Кожар
Петера Миран, Кујовић Шабана Ермесдин, Ладиче
Јоже Иван, Љајчај Ђерђе Љска, Мајсторов Ристе
Трајче, Марџановић Ђоке Андрија, Муратовић Ха-
љила Ислам, Павловић Милијана Веселин, Пер-
шић Чедо Миленко, Петровић Милорада Дана, Ро-
ксандић Драгана Душан, Савић Верољуба Станко,
Сић Ференца Нандор Смаилагић Јусуфа Дервиш,
Смиланић Илије Мирослав, Швиגעљ Алојза Алојз,
Василевић Животе Зоран, Вучковић Милорада Ра-
диша, Земан Мирка Стево, Золотић Душана Комлен;

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомци на ШРО — водници Ђосић Светомира Де-
јан, Дулар Душана Борис, Маџоски Илије Рајко,
Мартељанц Томе Миха, Остерман Андреја Андреј,
Шагона Станка Ралослав, Томац Ђуре Антон;
питомци на ШРО — помлади водници Рајковић
Милутина Сретен, Воларевић Бранка Никица;
помлади водници Авдић Дрвиша Мустафа, Мех-
мети Арифа Фаредин;

десетари Бачић Благоја Милош, Баца Марка
Ђорђе, Барбер Франца Милан, Богдановић Драго-
мира Слободан, Боровник Розе Драго Ђожић Жия-
ка Воислав, Гранић Раде Владо, Јуран Вида Мијо,
Керо Фрање Анте, Кулушић Северина Перица, Ку-
шар Фрање Јоже, Кузмић Саве Љубомир, Љољо Ан-
дрије Антун, Мрган Јосе Анте, Пајић Момчила Дра-
гутин, Петровић Јакова Марио, Пониквар Павла
Владимир, Ракочевић Велимира Батвић Реци Са-
лима Арслан, Ружицић Милана Миленко, Стојано-
вић Драге Здравко, Суљкановић Јусе Халид, Ша-
носки Димитрија Лазар, Трифуновић Михајла Дра-
гољуб, Видоновић Витомира Вучко, Виндиш Игна-
ца Јоже, Врачевић Будимира Зоран, Вукчић Стје-
пана Валентин;

разводници: Акшамовић Драге Недељко, Боги-
чевић Драге Драган, Будимировић Ђорђа Живко,
Голмајер Јанка Јанко, Хамидовић Омара Есад Ја-
шари Алије Азем, Јовановић Сретена Томислав,
Ксфеља Драгутина Маријан, Марјановић Андрије
Рајко, Станковић Живадиња Славољуб, Скуковец
Стојана Симиша Струјић Заима Сенад Ратковић
Рача Милош, Војиновић Ивана Зоран, Вулин Ду-
шана Маша;

војници: Алексић Милована Драган Богдановић
Добривоја Драгиша, Ђожић Антуна Стјепан, Дескај
Раме Муља, Дујовић Милоша Мијомир, Есеи Јо-
жефа Давор, Јањусевић Мије Љубомир Јазић Ду-
шана Јовица, Јуратовац Јанка Бранко Кошмерг
Штефана Славо, Лазаревић Светозара Миленко,

Максимовић Томислава Миољуб, Матић Живорада Зоран, Марић Цветка Милан, Мркић Ивана Желько, Милутић Славка Иван, Николић Војислава Новица, Рогој Антона Мирослав, Станар Љубомира Драган Стрле Франца Војко, Супанчић Антона Антон, Шабановић Халида Надил, Темелковски Петра Никола, Томан Жиежа Желько, Томинац Пере Ирина, Трифуновић Радивоја Милан, Вукчић Вукмица Предраг, Ждрела Рушита Јетулах, Жнаб Јожета Јанез, Заворотник Бернарда Јанко;

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

морнар Ковачевић Николе Давор;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Бакић Владе Добриша, Бенкотић Јосипа Бранко, Бохинац Славка Матјаж, Ђаковић Радојице Василије, Грубишић Мате Рајко, Корман Стјепана Јосип, Маркежић Мира Миран, Парте Винка Игидор, Радосављевић Ђорџа Драган Симић Александра Предраг, Софтић Енеша Аднан, Шкарја Алојза Драго;

разволници: Акшамовић Сулејмана Смајил, Десница Милорада Зоран, Деспотов Жарка Војислав, Ѓекић Драге Станоје, Габријелчић Флоријана Божићар, Хамстафић Рефика Шефик Јашар Цемаила Сафет Кежић Спасоја Вито, Ковач Лауша Ласло, Крстић Пере Бранислав, Љатифи Митата Исмет, Маутингер Алојза Милан, Мурсељи Мона Авди, Никчић Николе Божо, Пашета Ивана Милан, Пејин Марка Радивој, Шандор Силвестера Силвестер Трајчевски Миле Цветко;

војници: Милошевић Јефте Мирослав, Петровић Радоја Живорад;

морнари: Авић Боженка Гордан, Арежина Момчила Радован Бегановић Шерифа Едхем, Ђерник Алојза Зденко, Гашић Андрије Мирко Јовановић Будимка Јовица, Јовичевић Влада Богдан Камењашевић Туње Туњо, Павић Андрије Мирко, Павловић Јосифа Милорад Урошевић Остоје Радисав, Узелац Миле Илија, Вулета Стипе Љубо;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Домјан Алојза Зоран, Хауптман Владе Игор;

разволници: Драндић Сергија Силвано, Херац Расема Мехо;

морнар Смиљковић Божицара Радивоје.

Бр. 78

6 ноември 1980 година

Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

24. Одлука за заедничката девизна политика на Југославија за 1981 година — —	137
25. Правилник за начинот на утврдувањето на износот на непотрошената амортизација пресметана за 1980 и 1981 година по минималните стапки пропишани со сојузен закон — — — — —	142
26. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — —	142
27. Наредба за височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица“ 1941 и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1981 година — — — — —	142
28. Список на готовите лекови во неси форми, пакувања и називи, со променет состав и режим на издавање, за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 31 август 1980 година — — — — —	143
29. Список на готовите лекови за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 31 август 1980 година — — — — —	151
30. Список на готовите лекови и на формите или пакувањата на готови лекови за кои е донесено решение за укинување на согласноста за пуштање во промет во периодот од 1 јануари до 31 август 1980 година — — — — —	161
31. Наредба за определување на електричните апарати за домаќинство што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство, и за најмалото траење на гарантниот рок и на рокот на обезбеденото сервисирање за тие апарати — — — — —	171
32. Наредба за определување на гасните апарати за домаќинство што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство, и за најмалото траење на гарантниот рок и на рокот на обезбеденото сервисирање за тие апарати — — — — —	172
33. Единствени критериуми и постапка за склучување на самоуправните спогодби од член 141 на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство за периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	173
Од — — — — — д — — — — — жителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	177
35. Одлука за утврдување на минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста на банките — — — — —	177
Одлука за оцена на законитоста на член 48 став 3 од Законот за самоуправните судови — — — — —	173
Исправка на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата — —	180
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за безбедност на електричните апарати за домаќинство — — — — —	180
Укази — — — — —	180
Одликувања — — — — —	181

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.